



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Четврток, 14 декември 2000 Скопје Број 104	Претплатата за 2000 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	--

3232.

Врз основа на член 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ИЗГРАДЕНИ ПО "ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ КЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ"

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот и постапката за распределување на становите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи".

Член 2

Станбениот простор што е наменет за доделување на лицата со ниски приходи се утврдува према "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи" кој е составен дел на Програмата на Владата на Република Македонија за изградба на 10.000 социјални станови, а ќе се издаваат на лица со ниски приходи и на младите брачни двојки.

Член 3

Становите ќе се доделуваат на:
- државјани на Република Македонија;
- жители во местото кај што се наоѓа предметниот стан.

Член 4

Основни услови кои треба да бидат исполнети од граѓаните за добивање на стан на користење се:
- станбено необезбедени граѓани со ниски приходи;
- деца без родители над 18 години кои го немаат решено станбеното прашање;
- млади брачни двојки кои имаат деца со старост до 12 години, станбено необезбедени;
- просечниот годишен приход по член на семејно домаќинство да не изнесува повеќе од 75% од просечниот годишен Бруто - национален приход по глава на жител за РМ (ЈДР);
- ниеден краен корисник не може во исто време да биде и сопственик на стан.

Член 5

Распределба на становите ќе врши комисија составена од 5 (пет) члена - 3 (три) од Министерството за транспорт и врски и 2 (два) од Министерството за труд и социјална политика.

Член 6

Министерството за транспорт и врски распишува јавен конкурс кој содржи:
- техничка спецификација на становите;
- основни критериуми за учество во конкурсот;
- спецификација на потребни документи;
- рок за поднесување на барање.

Член 7

Барањето се поднесува до Министерството за транспорт и врски.

Член 8

За користење на станот се склучува договор со кој се утврдува:

- адреса на станот;
- име на корисникот;
- време на користење на станот;
- висина на месечната закупнина;
- начинот на плаќањето на закупнината;
- вредноста на станот.

Член 9

Договорот за користење на станот го склучува министерот за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5772/1
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3233.

Врз основа на член 21 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12. 12. 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП НА ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Република Македонија врши предвремен откуп на обврзниците издадени за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните.

2. Предвременот откуп на обврзниците се врши во висина на 50% од главнината на обврзниците што достасуваат за отплата во 2002 година.

3. Исплатата на откупените обврзници се врши во денарска противвредност според средниот курс на ЕВРО од курсната листа на Народната банка на Република Македонија што важи на денот на откупот на обврзниците, а најмногу во рок од 30 дена од денот на започнување на откупот. По истекот на овој рок ќе се применува средниот курс на Народната банка на Република Македонија што важи на денот на откупот на обврзниците.

4. Исплатата на обврзниците по основ на откупените обврзници ги врши овластената институција за отплата на обврските-Заводот за платен промет.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5707/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3234.

Врз основа на член 78 став 2 и 3 од Законот за де-визно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93 и 54/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ КОИ
МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/93 и 49/93), во точката 1, бројот "1.000" се заменува со бројот "5.000".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5790/1 Претседател на Владата
12 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3235.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 4/99), В д т Р публик Македон ја, на седницата одржана на 12.12.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИС-
ТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ**

1. Јавните претпријатија и другите правни лица кои вршат услуги во производството и дистрибуцијата на вода и одведување на отпадни води, цените на водата за пиење и надоместот за одведување на отпадни води формирани и применети согласно постојните прописи, може да ги зголемат и тоа:

- ЈП "Комуналец" од Струмица до 50%;
- ЈП "Водовод" од Куманово до 20%;
- ЈП "Проаква" од Струга и Охрид до 40%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5876/1 Претседател на Владата
12 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3236.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование "Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95 и 34/96) и член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/97 и 35/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2000 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД
"ДИМИТАР ВЛАХОВ" - СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид "Димитар Влахов" - Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 6.09.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1921/1 Претседател на Владата
12 декември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3237.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8443		Машини за печатење, вклучувајќи машини за печатење со млаз од мастило (инк-јет), освен оние од тар. бр. 8471; машини за помошна употреба при печатењето:	
	8443 19	--Други:	
	8443 19 31 00	-----Д- 52 x 74 -м а) Машини за офсет бази АДАСТ РОМА- ЈОР 315	2 парчиња
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 60	-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
	8471 60 40 00	---Печатари а) Печатар тип Нашу- атек модел Д-570	3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5239/1 Претседател на Владата
21 ноември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3238.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат ("Службен весник на РМ" бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВРЗ ОСНОВА
НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС, БР. 23-257/94
ОД 8.02.2000 ГОДИНА**

Член 1

Во Решението за пренесување на правото на сопственост на недвижен имот од Република Македонија на општина Свети Николе, врз основа на спроведен

делбен биланс, бр. 23-257/94 од 8.02.2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/2000), во точката II во делот кој се однесува на КО Крушица, се брише алинејата која гласи:

"- П.Л.18 КП. 1336 објект - детско одморалиште "Ѓуриште".

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5640/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3239.

Врз основа на членовите 27, 28 и 29 од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката ("Службен весник на СРМ" бр. 36/90, 44/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91 и 23/97) и член 2 став 3 точка 6 од Одлуката за основање постојани работни тела на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/98), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 30 ноември 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Во Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за превоз на другите избрани и именувани лица во Републиката ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2000 и 51/2000), по точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи:

"2-а. Правото од точките 1 и 2 на оваа одлука им припаѓа и на пратениците чие место на живеење е оддалечено од Собранието на Република Македонија најмалку 10 км."

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 14-4783/3
30 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Чедомир Краљевски, с.р.

3240.

Врз основа на член 106 и 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 28. 11. 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската куќа "Саксес Брокерс" АД, со седиште во Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19.

2. Брокерската куќа "Саксес Брокерс" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-217/1 од 31. 05. 2000 година за издавање одобрение за основање на брокерско-посредничко друштво.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-633/1
4 декември 2000 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

3241.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 22 ноември 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 14 став 1 од Законот за здравственото осигурување, во делот "и по таа основа биле здравствено осигурени непрекинато најмалку шест месеци пред започнување на отсуството" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение У.бр. 85/2000 од 27 септември 2000 година поведе постапка за оценување уставноста на дел од членот 14 став 1 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи пред Судот основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 14 став 1 од Законот, право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство можат да остварат осигурениците од член 5 став 1 точки 1, 2, 3 и 4 на овој закон и по таа основа биле здравствено осигурени непрекинато најмалку шест месеци пред започнувањето на отсуството.

5: Судот на седницата, исто така, го утврди следното:

"Уставниот суд на Република Македонија со Одлука У.бр. 186/91 од 22 октомври 1992 година го укина членот 194 став 2 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91), според кој надоместокот на личниот доход за време на отсуство од работа поради болест и породување припаѓа за онолку време колку што траело здравственото осигурување пред почетокот на породилното отсуство, а најмногу за времето утврдено со прописите за работните односи. При тоа Судот оцени дека со оваа одредба се повредува уставното право на посебна заштита на мајчинството и на мајката работничка утврдено во член 42 став 1 и 3, начелото на солидарност утврдено во член 8 став 1 алинеја 8 и начелото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот.

Исто така, Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр. 26/96 од 12 јуни 1996 година, не поведе постапка за оценување уставноста на член 17-а став 1 точка 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/95), според кој осигурениците можат да остварат право на парич-

ни надоместоци ако здравственото осигурување траево непрекинато најмалку шест месеци пред настанувањето на случајот за кој може да се оствари правото, освен во случаите на повреда на работа и професионално заболување. Според судот остварувањето на правата од здравствена заштита непосредно е поврзано со плаќање на придонес за здравствено осигурување што произлегува од задолжителното здравствено осигурување воспоставено со закон па оттука принципот на солидарност и взаемност воспоставен со Законот се состои во различните вложувања на осигурениците во Фондот, а не во издначување на правата на осигурениците без оглед дали се исполнети обврските за плаќање на придонесот".

Понатаму, Судот утврди дека со денот на влегувањето во сила на Законот за здравственото осигурување, меѓу другите одредби, престанал да важи и членот 17-а од Законот за здравствената заштита.

6. Според член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот, темелна вредност на уставниот поредок на Републиката се хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните се еднакви пред Уставот и законите.

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.

Членот 42 став 1 и 3 од Уставот определува дека Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица и дека малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа.

Законот за здравственото осигурување го уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување како и начинот на спроведување на здравственото осигурување.

Според член 12 став 1 точка 1 од овој закон, во рамките на задолжителното здравствено осигурување се обезбедува право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство.

Со оспорениот член од Законот, правото на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство се условува со тоа здравственото осигурување да биде непрекинато најмалку шест месеци пред започнувањето на отсуството. Со ваквото законско решение, очигледно е дека осигурениците - жени кои користат отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство се во нерамноправна положба во однос на другите осигуреници за кои законот не го условува правото на надоместок на плата со времетраењето на осигурувањето. Судот смета дека правата на осигурениците кои произлегуваат од здравственото осигурување треба да бидат еднакви за сите осигуреници. Злоупотребите на ова право од страна на поединци (што не е карактеристика само на жените - трудници) не може да биде основна категорија на осигуреници да се става во понеповолна положба од другите особено ако се има предвид улогата на мајката во биолошката репродукција и потребата на децата да им создадат услови за нормален развој, како и уставната обврска на Републиката да ги заштитува мајчинството и децата.

Ако се претпостави дека бременоста, раѓањето и мајчинството не е состојба која се случува ненадејно туку е состојба која може да се планира, а случаите на болест и повреда на работа не можат однапред да се планираат и предвидуваат се наметнува размислување дека има логика во предвидениот услов за претходно осигурување од најмалку шест месеци што е пократок период од периодот во кој може да се остварува надомест на плата во траење од девет месеци.

Меѓутоа, според Законот за здравственото осигурување, остварувањето на правото од задолжителното здравствено осигурување е условено со плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, при што сите осигуреници плаќаат придонес, а права

користат само оние кои имаат потреба. Оттука, произлегува дека во здравственото осигурување е воспоставен принцип на взаемност помеѓу правата на осигурениците и плаќањето на придонес за здравствено осигурување.

Поради тоа, Судот смета дека оспорениот член од Законот не е во согласност со Уставот, покрај другото и поради фактот што условувајќи го правото на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство со времетраењето на осигурувањето законодавецот не водел сметка за остварување на принципот на солидарност и взаемност.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 85/2000
22 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

3242.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Крушевица - Општина Витолиште.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5488/1
5 декември 2000 година
Скопје

Зам. директор,
дипл.геод.инж. Јакуп Фетаи, с.р.

3243.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Беловодица - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5489/1
5 декември 2000 година
Скопје

Зам. директор,
дипл.геод.инж. Јакуп Фетаи, с.р.

3244.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Царевик - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премоер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5490/1

5 декември 2000 година
СкопјеЗам. директор,
дипл.геод.инж. **Јакуп Фетаи**, с.р.**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Основниот суд Скопје I - Скопје преку претседателот на советот Кацарска Лилјана по правната работа на тужителот Димитар Стојковски од Скопје, ул. "Загребска" бр. 24, против тужениот Стојан Мицков со непозната адреса, за утврдување на право на сопственост по основ на градба на куќа со приземје со површина од 63 м², и куќа со приземје од 12 м², и куќа со површина од 13 м², сите на КП бр. 1050 на КО Центар II, на тужениот Стојан Мицков му постави привремен застапник по спорот согласно член 78 став 2 точка 5 од ЗПП адвокат Дарко Анастасов.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник кој ќе ги врши се додека тужениот или негов полномошник се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVI.П.бр. 1716/2000. (44716)

На недвижност - спрат од куќа која се наоѓа во Скопје, ул. "Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина од 81 м², видно од ИЛ бр. 40004 од од 19.01.1996 година, решение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општинскиот суд Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 денари.

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање на ден 20.12.2000 година во 09.00 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје - барака извршно одделение соба бр. 7.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од утврдената почетна цена на недвижноста, во благаната на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот АДОР МАКЕДОНИЈА Главна филијала Скопје, против тужениот Цингис Исеини од Скопје со непозната адреса, за долг, вредност 18.814,00 денари.

Се повикува тужениот Цингис Исеини од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги

застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр. 3057/97. (44734)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка по тужбата на тужителката Иванка Велковска од с.Индигово, Скопје со моментален престој во САД, против тужениот Кирик Александар од Скопје со непозната адреса во САД, за развод на брак, вредност неопределена.

Во согласност со член 80 од ЗПП на тужениот Кирик Александар му се поставува привремен застапник од редот на адвокатите, адвокат Славна Карапетковска, ул. "Пајко Маало" бр. 6, Скопје, која ќе ги застапува интересите на тужениот до правосилното завршување на постапката или додека тужениот самиот не се јави во судот, во смисла на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП.

Се повикува тужениот Кирик Александар во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да ја преземе постапката во својство на тужен, во спротивно неговите интереси ќе ги застапува вака поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XX.П.бр. 2193/00. (44902)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка по тужба на тужителот АД за осигурување "Вардар" Скопје, против тужениот Ибраим Таировски со непознато место на живеење за регрес, вредност 10.846,00 денари.

Се повикува тужениот Ибраим Таировски во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во судот лично или преку полномошник, а во спротивно се известува дека во натамошниот тек на постапката до нејзиното правосилно завршување ќе биде застапуван од адвокат Кири Дамески од Скопје, ул. "Васил Горѓов" бр. 2, а кој е определен со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр. 3020-611 од 24.10.2000 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI.П.бр. 266/99. (45103)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Стојановиќ во вонпроцесниот предмет на предлагачот Пеце Германовски од Битола, ул. "Горче Петров" бр. 24, за докажување на смрт, врз основа на член 89 во врска со член 79 од Законот за вонпроцесна постапка го издава на ден 27.11.2000 година следниот оглас.

Богослав Германовски роден на 07.08.1928 година, во Битола со последна адреса на ул. "Горче Петров" бр. 4, во Битола, наводно починал на 23.02.1990 година во својата бавча во с.Породин, а не бил заведен во матичната книга на умрените.

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот и смртта на Богослав Германовски да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ".

По протекот на рокот од 15 дена од објавувањето судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смрт.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 257/00. (44705)

Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Стојановиќ како судија поединец во вонпроцесниот предмет на предлагачите Коста Георгиев и Петар Георгиев и двајцата од Битола, ул. "Нико Fundали" бр. 3, за докажување на смрт, врз основа на член 89 во врска со член 79 од Законот за вонпроцесна постапка на 01.12.2000 година објавува оглас.

Коста (Константин) Шупила бивш од с. Магарево - Битола бил оженет со Константина Шупила од с. Магарево, која починала на 11.01.1923 година на возраст од 90 години.

Коста Шупила не е заведен ниту во матичната книга на родените ниту во матичната книга на умрените, а од неговото раѓање поминало повеќе од 100 години.

Се повикува секое лице кое нешто знае за раѓањето на Коста Шупила, за неговиот живот или смрт, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Битола во просторија бр. 40.

Ако во рок од 15 дена не се јави никој кој нешто знае за Коста Шупила, судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смрт.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 261/00. (45143)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Живко Атанасовски од с. Стевица - Велес, против тужениот Милан Станојковиќ сега со непозната адреса во СРЈугославија.

Се повикува тужениот Милан Станојковиќ да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот да се јават во судот. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му биде поставен привремениот застапник Зоран Лозановски стручен соработник, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 189/00. (44981)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Исмаил Селама од с. Речане - Гостиварско, поднесена против Сабрије Асани која е со непозната адреса во странство, а заради развод на брак.

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на тужената Сабрије Асани со непозната адреса во странство и се одредува привремен застапник и тоа Димоски Бобан стручен соработник во Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 516/00. (44900)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд заведен е спор по тужба на тужителот Нехат Стрикчани од Дебар, против тужената Беаре Стрикчани род. Села од Дебар, сега со непозната адреса на живеење, за измена на одлуката за доделување на деца родени во брак.

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе и постави старател од редот на адвокатите кој ќе ги штити нејзините интереси во текот на постапката се до нејзиното правосилно завршување.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 297/00. (45144)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот Љубиша Филиповиќ, против тужената Нада Филиповиќ од Куманово со поранешна адреса на ул. "ЈНА" бр. 30, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса, за сопственост, вредност 1.200.000,00 денари.

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави или одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката, а се додека таа или нејзин полномошник не ќе се појават, се одредува привремен застапник Чедомир Атанасовиќ адвокат од Куманово кој ќе ја застапува во постапката.

Од Основниот суд во Куманово, IV. П.бр.1873/90. (44876)

Пред овој суд тужителот Миодраг Насковски од Куманово, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 24, има

поднесено тужба против тужената Марија Илона Илиминовица од Германија со непозната адреса на живеалиште, за развод на брак.

На тужената Марија Илона Илиминовица за привремен застапник се назначува адвокат Валентина Лазарева од Куманово која ќе ја застапува тужената се до правосилното окончување на постапката по предметот или се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, VIII. П.бр.738/00. (44755)

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужба на тужителката Селвије Сакип родена Ајети од Куманово, ул. "Огњан Прица" бр. 27, против тужениот Самет Сакип од Куманово сега со непозната адреса, за развод на брак.

Со оглед да тужениот е со непознато престојувалиште судот му поставува привремен застапник и тоа Светислав Стојановиќ адвокат од Куманово кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр.1375/00. (45163)

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка по тужба на тужителката Џемиле Идиќ, родена Шакировска од Куманово, ул. "Живко Чало" бр.20 а, против тужениот Решат Идиќ со непознато место на престојувалиште, за развод на брак.

Со оглед да тужениот е со непознато место на престојувалиште судот му поставува привремен застапник и тоа Тања Јовановска Стошиќ адвокат од Куманово која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, V. П.бр.1135/00. (45165)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево спроведена е постапка по предлог на предлагачот Радисав Деспотоски од Кичево, за докажување на смрт.

Се повикува лицето Босилка Танушевска род. Деспотоска родена 1903 година во с. Лупште - Македонски Брод, од татко Филип и мајка Доста, како и секое друго лице што знае за нејзиниот живот да се јави во Основниот суд во Кичево, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, а по истекување на овој рок иста ќе се прогласи за умрена.

Од Основниот суд во Кичево, ВПП.бр. 156/00. (44706)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води спор по тужбата на тужителот Борис Стоименов од нас. Оризари - Кочани, против тужениот Анче Јованов од нас. Оризари - Кочани со непознато престојувалиште. Предмет на спорот утврдување на сопственост, вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Анче Јованов од нас. Оризари - Кочани, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или да определи свој полномошник, во спротивно за привремен застапник му се определува Силвана Мишева вработена во Основно јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 288/2000. (44637)

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од тужителот Гоше Пешов Ефтимов од нас. Оризари, против тужените Ванчо Минов од Јужноафричка Ре-

публика со непозната адреса на живеење, Благој Минов од Р.Словенија, Димче Лазаров од нас.Оризари и Санде Лазаров од нас.Оризари, за сопственост и владение на неподвижен имот, вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува првотужениот Ванчо Минов од нас.Оризари со непозната адреса на живеење во Јужноафричка Република, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 169/2000.
(44858)

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба од тужителот Јорданов Тоде од Кочани, ул. "Пере Тошев" бр. 19, против тужениот Николов Анче од с. Чифлик, за наплата на долг, вредност на спорот 93.000,00 денари, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Николов Анче од с. Чифлик, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник дипломиран правник со положен правосуден испит Сузана Спасова, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 305/2000.
(44861)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води бракоразводен спор по тужба на Ибрахими Љеонора од Тетово, против тужениот Шабан Ибрахими од с.М.Речица - Тетово.

Се повикува тужениот Шабан Зибер Ибрахими од с.М.Речица - Тетово, роден 1978 година во Тетово од татко Зибер и мајка Зарије да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или да одреди полномошник, а во спротивно преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1092/2000.
(44822)

Пред овој суд водат спор Кадрија Абдулсамет и други од с.Требош, против Рушити Муратов Ариф од Тетово, а сега со непозната адреса во странство, за сопственост.

Се повикува тужениот Ариф да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот достави адреса на судот или постави свој застапник, а во спротивно судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1050/2000.
(44830)

Пред овој суд се води спор за развод на брак од тужителот Бајрами Суби од с.Д.Палчиште, против тужената Бајрами Игбале од с.Боговиње.

Бидејќи тужената се наоѓа со непозната адреса во Косово СРЈугославија.

Се повикува тужената Бајрами Игбале од с.Боговиње да се јави во Основниот суд во Тетово по тужбата на тужителот Бајрами Суби од с.Д.Палчиште, за развод на брак во рок од 30 дена. Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, на истата ќе и биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1318/2000.
(44836)

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителот Беадини Цеваир од с.Мала Речица, против тужениот Исаки Мујбидин од Тетово, а сега со непозната адреса во Турција, се води постапка за долг.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, судот по протек на 30 дена преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1365/2000.
(44842)

Пред овој суд се води спор Јлдс Чукиќ од Тетово против Мустафа Кукиќ од Тетово сега со непозната адреса во странство, за развод на брак.

Се повикува тужениот Мустафа да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави на судот или постави застапник, а во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1330/2000.
(44846)

Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на смртта на лицето Андро Богдановски од Тетово, по предлог на Филиповски Драгиша од Тетово.

Се повикува лицето Богдановски Андро од Тетово да се јави во судот во рок од 15 дена од објавување на огласот или пак секој друг што знае за неговиот живот. Доколку во определениот рок не се јави никој судот ќе постави привремен старател преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе се грижи за првата и интересите до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 644/2000.
(44849)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3679/2000, во регистарската влошка бр. 020360547-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за земјоделие, производство и трговија АГРОМИН Јанаки и др. ДОО с. Волково, Скопје.

Друштво за земјоделие, производство и трговија АГРОМИН Јанаки и др. ДОО увоз-извоз с. Волково Скопје, со основачите: Игнатовски Миле од Скопје ул. "М.Х.Јасмин" бр. 10/16, Давитковска Зорица од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 85/1-20, Папакоч Јанаки од Битола, ул. "Рузвелтова" бр. 1, ППРВИ "ВИНКС" од Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, Ристовска Кирана ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 14/6, Скопје, Наумовски Јордан од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 52, Дамјановски Димитар од Скопје, ул. Горче Петров" бр. 88 и Гуровски Јовица од Скопје с. Ново Село, со усогласување на актот од 12.5.2000 год. ќе се занимава со следните дејности: 01.11, 01.12/1, 01.12/2; 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13; 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91/1, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.20, 41.00, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18; 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47/1, 51.47/2, 51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70/1, 51.70/2, 52.11, 52.12, 52.21; 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,

63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.32, 71.10, 71.2, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, меѓународен транспорт и шпедиција во друмскиот сообраќај, констигнација и констигнациони складишта и продавници. Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сите свои средства.

Се брише Христовски Славко - директор без ограничување.

Се запишува Игнатовски Миле - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3679/2000.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 819/2000, во регистарската влошка бр. 03007933?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно друштво Радио Скај ДООЕЛ Берово, ул. "Вељко Влаховиќ" бб.

Единствен содржник: Радинска Веселка од Берово. Дејности: 92.20, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 74.13, 92.32.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: набавка и увоз на програми, филмови и други аудиовизуелни дела за емитување на радио, односно за телевизија, набавка и увоз на радиодифузна опрема, репродуктивен и друг материјал за потребите на радиодифузното друштво.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Горѓи Севдински од Берово - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 819/2000. (45169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 605/2000, на регистарска влошка бр. 02016974?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Рудници и железарница ЕКО-НОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје, ул. "16-та Македонска бригада" бр. 18.

Се брише: Филиповски Миле, извршен директор на Одборот на директори, со неограничено овластување.

Се запишува: Јошеска Живка, извршен член на Одборот на директори, со неограничено овластување.

Пречистен текст: Јошеска Живка, извршен член на Одборот на директори, со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 605/2000. (45786)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2055/2000, на регистарска влошка бр. 02023298?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот на Друштвото за производство, промет и услуги МАГНАЛЕКТА ВМРО-ДПМНЕ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје.

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, промет и услуги МАГНАЛЕКТА ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2055/2000. (45822)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег.ЗГ. бр. 115/00 од 30.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението под име Македонско - Данско здружение за пријателство и соработка, со седиште на здружението во Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 111, општина Кисела Вода.

Основните цели и задачи на Здружението Македонско - Данско здружение за пријателство и соработка се: иницирање, воспоставување и зацврстување на социјално - хуманитарните, културните, научно - стручни, образовни спортски и други врски, соработка и односи меѓу граѓаните на Република Македонија и Данска, воспоставување, соработка со слични здруженија, асоцијации и организации за Македонско - Данско пријателство во Данска, и за остварување на овие цели здружението ќе соработува со државни и меѓународни институции и организации од други земји во светот кои имаат исти или слични цели и задачи.

Со денот на запишувањето во регистарот Македонско - Данско здружение за пријателство и соработка се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44966)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. Рег.Згф.бр. 101/2000 од 01.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на здружение на граѓани "Флора" Петровец.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани "Флора" со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 30, Петровец.

Дејноста на здружението е: Осамосување на здружението со зачленување на што повеќе љубители на флората, фауната, природата, ловот и риболовот, зачувување на рибниот и животинскиот фонд во водите и околината на Петровец, преземање на контролни активности заради спречување на уништувањето и неконтролираното делување на субјекти во водите и земјените површини на општина Петровец, обезбедување на постоечките рибни ресурси и животински видови и од уништување и оштетување на токсични и други штетни супстанции, чистење и оржување на здравата животна средина, порибување на водотеците, внесување на проретчени видови дивеч и уредување на околината, спроведување на акциза чистење на околината прихрана и помош на животинскиот и воден свет во зимски и сушни периоди и грижа за опстанок на нивните видови кои сега опстојуваат.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружението на граѓани "Флора" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (42025)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег.Зг.бр. 112/2000 од 30.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението под име Асоцијација за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Македонија "Женска акција" - Скопје со седиште во Скопје, ул. "Радован Ковачевиќ" бр. 67, н.Сингелиќ.

Основните цели и задачи на Асоцијацијата за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Македонија "Женска акција" - Скопје се: следење, проучување и иницирање на прашања сврзани со подобрувањето и унапредувањето на

општествено економската и социјална положба на жените во Република Македонија. Остварување на со Уставот обезбедените права и слободи и во нивни рамки на правата на жената: обезбедување соодветна застапеност на жената во сите сфери на јавниот живот во државата, следење, спроведување и применување на меѓународните конвенции и декларации за заштита на жената и нејзините права, решавање на актуелните проблеми сврзани со положбата на жената и остварување на сите облици на насилство над неа, афирмирање на културата на живеење на жената во семејството, социјална и здравствена едукација на жената, толеранција и коезистенција во меѓуетничките односи, поттикнување и вклучување на жените во хуманитарни, мировни и граѓански иницијативи, иницирање и остварување на меѓународна соработка со невалдини женски и други организации во светот, да работи за развојот и заштитата на жената и нејзините права и еднаквоста меѓу половите, да гарди долготрајни односи на соработка со организации кои имаат исти цели и со организации кои имаат за цел промоција на човековите права и натамошен развој на цивилното општество како и во земјата така и во светот, преземање на активности за здружување со НВО од светот, поттикнување на меѓународна размена на информации во врска со стратегиите за надминување на неповољната положба, дискриминацијата и потчинетоста, заштита на достоинството, интегритетот на жената и елиминирање на секаков вид на насилство врз неа, создавање на услови за поголемо работно ангажирање е во сите дејности и за само вработување на жената преку отворање на сопствен бизнис, унапредување на заштитата на семејството и преземање на мерки за здравствена и социјална заштита на жената со акцент на нејзината улога во биолошката репродукција, грижа за изнемоштени и жендикебирани жени и нивните семејства, еманципација на селската жена во Македонија, организирање на курсеви за сузбивање на аналфабетизмот кај жените во Македонија, да ги образува младите и возрасните од областа на економијата, презентирање на местото и улогата на жената во средствата за јавно информирање во Македонската и меѓународната јавност, да расправа и влијае во одлучувањето за документи и законски акти со кои се уредува положбата на жената во општеството, иницирање промени на законската регулатива во однос на синдикална заштита на правата на жената и нејзино едуцирање за остварување на тие права, да изгради сопствена структура која ќе ги подготвува проектите за развој и осамостојување на жените и истите да ги реализира.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под име Асоцијација за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Македонија "Женска акција" - Скопје се стекнува со својство на граѓанско правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45079)

Со решение Згф.бр. 51/2000 од 15.11.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 51 за 2000 година се запишува:

- Хуманитарно здружение на граѓани Вигор - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Енгелсова" бр. 6, Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (44626)

Со решение Згф.бр. 43/99 од 21.09.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 43 за 1999 година се запишува:

- Фудбалски клуб Штипски Сини - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Партизањска" бб, Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (44630)

Со решение Згф.бр. 75/99 од 31.03.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 75 за 1999 година се запишува:

- Здружение за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Ленинов Плоштад" бб, Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (44631)

Со решение Згф.бр. 13/2000 од 24.04.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 13 за 2000 година се запишува:

- Друштво за проучување и заштита на птиците на Македонија - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 10, при ДСУ Наум Наумовски Борче, Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (44633)

Со решение Згф.бр. 25/99 од 14.04.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 за 1999 година се запишува:

- Јога друштво - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "5-та Партиска конференција" бр. 13/9, Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (44636)

Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 18/2000 од 20.11.2000 година, го запишува следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф.бр. 18/2000 се запишува основање на здружение на граѓани и фондации Културно уметничко друштво "Младост" од Кичево, ул. "Владо Полежина" бб.

Лицата кои се овластени да го застапуваат здружението на граѓани фондации Културно уметничко друштво "Младост" Кичево се Спасеноски Аце претседател и Јовески Зоран секретар од Кичево.

Основни цели и задачи на КУД "Младост" од Кичево се: развивање и омасовување на народниот, изворниот и фолклорниот мелос на македонскиот народ, постојано негување и збогатување на македонските традиционални изворни обичаи на македонскиот фолклор и народниот мелос во РМ.

Соработка преку најразлични форми со соодветни организации како што е Министерството за култура со други културно уметнички друштва и ансамбли за народни песни и ора ширум Македонија.

Здружението, Културно уметничко друштво "Младост" Кичево стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.11.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (44707)

Основниот суд во Кичево, со решение Згф.бр. 19/2000 од 20.11.2000 година, го запишува следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани фондации под Згф. бр. 19/2000 се запишува основање на здруженија на граѓани и фондации "Друштво на геодетски инженери и техничари" од М.Борд, ул. "7-ми Септември" бр. 4.

Лицето кое е овластено да го застапува здружението на граѓани и фондации "Друштво на геодетски инженери и техничари" М.Брод е Штејроски Нове од М.Брод.

Основни цели и задачи на "Друштво на геодетски инженери и техничари" М.Брод се:

- Го стимулира и координира следењето на современиот развој во сите полиња од областа на геодетската наука и практика, а особено нови стручни и научни знаења.

- Преземање активности и иницијативи за побрзо и поефикасно пренесување на новите знаења преку погодни форми на организирано доставување и пренесување.

- Организира, охрабрува, поттикнува и поддржува примена и употреба на нови научни знаења и техники на своите членови.

- Промовира истражувања и други форми на инвентивна работа во полињата на дејствувањата на членовите на ДГИТ.

- Ја зајакнува и осигурува соработката помеѓу членките на сојузот во кој членува како и другите форми на организирање.

Здружението "Друштво за геодетски инженери и техничари" од М.Брод, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.11.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (44708)

Основниот суд во Кичево, со решение Згф. бр. 17/2000 од 16.11.2000 година, го запишува следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф.бр. 17/2000 се запишува основање на здружение на граѓани и фондации "Стоп на емиграцијата" од Кичево, ул."Маршал Тито"бр. 151/1.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани и фондации "Стоп на емиграцијата" Кичево е Сашо Катароски од Кичево.

Основни цели и задачи на Здружението на граѓани и фондации "Стоп на емиграцијата" (СТЕМ) од Кичево се: развивање на сопствени и поддршка на туѓи иницијативи и проекти со кое се подобрува и унапредува квалитетот на животот, меѓусебната толеранција помеѓу граѓаните, запирање на емиграцијата од Македонија кон странство, враќање на граѓаните емигрирани последниве години, а чии семејства се уште се во земјава, унапредување на мирот и толеранцијата меѓу граѓаните со различна верска, национална, полова и социјална припадност, помош на оние кои најитно им е потребна, иницијативи и проекти за заштита на животната средина и животинскиот свет.

Здружението граѓани и фондации "Стоп на емиграцијата" (СТЕМ) Кичево стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.11.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (44710)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 21/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фудбалскиот клуб "Младост" од с.Удово, Валандово.

Цели и задачи на субјектот: Селекција на фудбалери, а посебно на млади фудбалери, грижа за создавање на услови за нивен несметан развој со што клубот ќе постигне подобри резултати не само во првенството туку и во куп натпреварувањето, градење спортски односи со сите фудбалски клубови во Републиката за зголемување на заинтересираноста за активно бавење со фудбал и друго.

Лице овластено за застапување Невеселов Младен од с.Удово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (44735)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 20/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот

на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фудбалскиот клуб "Илинден" од с.Рабово, Валандово.

Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој на фудбалскиот спорт и во своите редови да зачлени што повеќе млади луѓе кои ќе ги бранат боите на клубот, да постигне што подобри резултати во натпреварувањето што го организира Општинскиот фудбалски сојуз односно Фудбалскиот сојуз на Македонија преку првенства и куп натпревари и друго.

Лице овластено за застапување Зизјаков Душко од с.Рабово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (44737)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 17/2000 од 26.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фудбалскиот клуб "Бојмија 2000" од с.Брајковци, Валандово.

Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој на фудбалскиот спорт и во своите редови да зачлени што повеќе млади луѓе кои ќе ги бранат боите на клубот, да постигне што подобри резултати во натпреварувањето што го организира Општинскиот фудбалски сојуз, селекција на млади фудбалери и грижа за нивен несметан развој и друго.

Лице овластено за застапување Васе Наков од с.Брајковци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (44738)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 18/2000 од 26.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Организација на жените на општина Гевгелија од Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: Создавање на поволни услови за обезбедување на организиран пристап за постојана општествена активност на жените на РМ, следење, проучување и иницирање на прашањата сврзани со подобрувањето и унапредувањето на општествено - економската и социјална положба на жените во Републикава, остварување на со Уставот утврдени слободи и права на граѓаните на РМ, во тие рамки и на жената и друго.

Лице овластено за застапување Карацова Македонка од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (44751)

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 22/2000 од 21.11.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Општинско здружение на производители на еко-храна "Еко - плод" од Богданци.

Цели и задачи на субјектот: Собирање и здружување на производителите на еко-храна од растително и животинско потекло, да покренува активности кои ќе придонесуваат за популаризација на производството на еко-храна, да презема активности и иницијативи за редовно следење на иновациите во производството на еко-храна, да презема промотивни, пропаганди и рекламни активности за производствената еко-храна и друго.

Лице овластено за застапување Ичев Ѓорѓи од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (44814)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег.Згф.бр. 45/2000 од 09.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Тетово се запишува Кик бокс Сојуз на Македонија.

Работата и активностите на здружението е поттикнување, омасовување, развој и унапредување на борчкиот спорт, кординирање и усогласување на програ-

мските активности на членовите на сојузот, унапредување и создавање на услови за поуспешно презентирање на квалитетниот спорт и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово населба Дреновец бр. 45, а истото ќе делува на подрачјето на Р.Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (44841)

Во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под Рег. бр. 12/00 се запишува Здружение на лозари "Витис" од Неготино. Здружението на лозари "Витис" од Неготино се основа поради ревитализација на лозарското производство, промена на производната насока и сортовиот состав во склад со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне поголема рентабилност, здружување на лозарите за зголемување на нивното технички знаења, изнаоѓање на решенија за пласман на лозарските поризводи, обезбедување на потребни контакти и ангажирање со агротехничките служби во општините за обезбедување на превентивна и куративна заштита на плодови.

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. "Маршал Тито" бб.

Од Основниот суд во Неготино. (44903)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст.бр. 238/00 од 29.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЉУПЧЕ - КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "74" бр. 12, с.Волково и жиро сметка 40120-601-345946, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЉУПЧЕ - КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45005)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст.бр. 131/00 од 20.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "ДЕЛИКАТЕС - 96" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "Места" бр. 50 и жиро сметка 40100-601-112941, и истата не спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "ДЕЛИКАТЕС - 96" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "Места" бр. 50 и жиро сметка 40100-601-112941 се заклучува.

Да се објави овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45098)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст.бр. 213/00 од 22.11.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет на големо и мало "БУЦО КОМПАНИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Тошо Караџа" бр. 10 и жиро сметка 40110-601-164375, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги на големо и мало "БУЦО КОМПАНИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Тошо Караџа" бр. 10, и жиро сметка 40110-601-164375, се заклучува.

Да се објави овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45093)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 222/2000 од 29.11.2000 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги, промет и производство "МАКИЗ" ДОО Скопје, ул. "Гоце Делчев" бр. 5, и жиро сметка 40100-601-338411 запишан во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-61147-0-0-0.

За стечаен управник се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права над подвижни предмети и правата на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 10.01.2001 година во 08.45 часот во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави овој оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45396)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 76/00 од 17.11.2000 година:

Предлогот поднесен од предлагачот - должник Здравствена организација - Аптека "КИМ" ц.о. Скопје, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот ЗО - Аптека "КИМ" ц.о. ул. "Благоја Стефковски" бб, с. Маџари, Скопје, со жиро сметка 40110-603-17681 и број на регистарска влошка 1-40221-0-0-0 при Основен суд Скопје I - Скопје.

За стечаен управник се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат со стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката која ќе се одржи на 15.01.2001 година во 11.00 часот, барака 4 соба бр. 5, при овој суд.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на истото.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45126)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 87/2000 од 16.11.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНСАЛТИНГ ЛИНИЈА" И.К.Л. ЦО Скопје, со жиро сметка 40100-601-170743, ул. "Владимир Комаров" бр. 19/14, како и број на регистарска влошка 1-20133-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНСАЛТИНГ ЛИНИЈА" И.К.Л. ЦО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44995)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 64/00 од 27.11.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ВЕМАКС" од Скопје, ул."Перо Наков" бб, со жиро сметка 40110-601-247039 и број на регистарска влошка 1-44466-0-0-0 при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ВЕМАКС" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на истото.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44997)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр. 70/96 од 15.11.2000 година, е заклучена стечајната постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ЈАВОР Б" од Скопје, ул."Г. Андреевиќ Кун" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-42008.

По правосилноста на решението стечајниот должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (45678)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 242/00 од 27.11.2000 година, над Трговец поединец Цане Пандо Мантовски Месарница "МАНДРАС" ул."Солунска" бр. 202, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-87220, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (45101)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 263/00 од 28.11.2000 година, над Претпријатие за трговија, шпедиција, транспорт, угостителство, книговодство и деловни услуги "ИФИГЕНИЈА" ПО од Битола, ул."Гуро Гаковиќ" бр. 7, со рег.влошка бр. 1-13306, со дејност услуги, жиро сметка 40300-601-70221, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (45105)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 276/00 од 29.11.2000 година, над Претпријатие за трговија и производство "КРЦКО" од Ресен, ул."4-ти Јули" бр. 20, со дејност трговија, жиро сметка 40310-601-45730, при ЗПП Експозитура Ресен, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (45106)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 256/00 од 24.11.2000 година, над Трговец поединец за превоз Тони Куновски, "САРА", ул."Димче Лахчански" бр. 57/13, со рег.влошка бр. 01000943, со дејност превоз, жиро сметка 40300-601-88714, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (44965)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 228/00 од 24.11.2000 година, над Трговец поединец "РОБЕР" Михајловски Атанас Роберт од Битола, ул."Климент Охридски" бр. 19/40, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-90691, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (44890)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 277/00 од 28.11.2000 година, над ДООЕЛ "ЕЛ - КОМ" од Би-

тола, ул."Крале Марко" бр. 23, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-87257, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (44891)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 274/00 од 30.11.2000 година, над Трговец поединец за трговија на мало Пеце Борис Ангелов "ЦИМБО" нас.Карпош бр. 9/1/8, Битола, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-91225, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (45339)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 232/00 од 27.11.2000 година, над Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили Сандре Јован Касовски, ул."11-ти Септември" бр. 95, Ресен, со дејност превоз, жиро сметка 40301-601-88523, при ЗПП Ресен, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (45400)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр. 52/96 од 22.11.2000 година е одобрено присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ЗЗ "ЕДИНСТВО" од с.Челопек - Тетовско и неговите доверители.

Според ова решение стечајниот должник побарувањата према доверителите Мартиноски Владо, Алексоски Љубе, Алексоски Боре, Мартиноски Горе, Ристоски Веле и Тодороски Радослав е должен да ги трансформира во траен влог на стечајниот должник, а обврските кон останатите доверители настанати пред отворање на стечајната постапка стечајниот должник е должен да ги намира во 60% износ од секое поединечно побарување во рок од 2 години сметано од правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Присилното порамнување има правно дејство и према доверителите кои не учествувале во постапката, како и према доверителите кои учествуваат во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако дополнително бидат утврдени.

За в.д. директор се определува лицето Веле Ристоски од Тетово, а стечајната постапка над должникот ЗЗ "ЕДИНСТВО" од с.Челопек, се запира.

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку Основниот суд во Тетово, до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (44894)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр. 2/96 од 28.11.2000 година, се дава согласност да се отпочне со постапката за трансформација на АД "ПИРИН" Делчево во Акционерско друштво.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши во претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

По правосилноста на ова решение АД "ПИРИН" Делчево е должен одлуката за сопственичка трансформација во Акционерско друштво да ја објави согласно член 17 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Стечајната постапка на АД "ПИРИН" Делчево, се запира.

Од Основниот суд во Кочани. (44896)

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 47/2000 од 10.11.2000 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "САН РЕМО" од с.Зајас, општина Зајас, со

жиро сметка 40320-601-94713 при ЗПП Експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "САН РЕМО" Рахмани Ружди ДООЕЛ поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (44898)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 156/98 - I од 11.05.2000 година отвори стечајна постапка према должникот ПП "СИМНОРТ" - Прилеп, ул."Едвард Кардел" бр. 22, со жиро сметка 41100-601-20241 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (45107)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 139/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија и услуги на Маркоски Роби "МАЛИБУ" увоз-извоз ДООЕЛ Кривогаштани, ул."Маршал Тито" бр. 73, запишан во регистарска влошка 01008323?-8-03000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка 41100-601-27008 во ЗПП Прилеп со предмет на работење услуги на други угостителски објекти.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвори поради престојна неизбегна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (45419)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 137/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка према должникот претпријатие за трговија "БОРСКИ - ДАБЈЕ" увоз-извоз с.Борино - Крушево, запишан во регистарска влошка 1-14131 на Окружен стопански суд во Битола со жиро сметка 41110-601-26502 во ЗПП Прилеп - Експозитура Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност на должникот.

Од Основниот суд во Прилеп. (45420)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 142/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "СЛАДОК СОН" увоз-извоз Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-11063 на Окружен стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-19121 во ЗПП Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност на должникот.

Од Основниот суд во Прилеп. (45422)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 143/2000 од 21.11.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз транспорт, услуги и производство "СЕЛТИНГ - КОМЕРЦ" Прилеп, п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-3835 на Окружен стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-9833 во ЗПП Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (45424)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 30/99 од 23.11.1999 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПП "ТРИ ЧИНАРИ" од Охрид, ул."Славеј Планина" бр. 56, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот ПП "ТРИ ЧИНАРИ" од Охрид, се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (45145)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 20/2000 од 17.11.2000 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПП "ЛЕТЕКС" од Охрид, и истата не се спроведува. Отворената стечајна постапка над должникот ПП "ЛЕТЕКС" од Охрид, се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (45146)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 17/2000 од 23.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "СТРАИШТЕ" од Валандово, ул."Питу Гули" бр. 16 и жиро сметка 41310-601-10334, но истата не се спроведува заради немање имот за формирање на стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (45349)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 8/2000 од 27.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "ИНТЕРПРОМ" од Богданци, ул."Егејска" бр. 3 и жиро сметка 41610-601-6233, но истата не се спроведува заради немање имот за формирање на стечајната маса и веднаш се заклучува.

Од Основниот суд во Гевгелија. (45348)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.11/2000 од 24.11.2000 година, отворена е стечајна постапка над ПТУТ "ЕДМОНД - КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТУТ "ЕДМОНД - КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО Гостивар, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (45404)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 511/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт увоз-извоз "БАЈЛ - ТРАНС" ЦО од Куманово, ул."П М.У. Бригада" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-17501.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 523/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ПАЈО ПРЕВОЗ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул."Милорад Петровиќ" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-19665.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1709/2000 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало транспорт и услуги "СРНА КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз од Куманово, с.Четинце, со жиро сметка 40900-601-13890.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44779)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 535/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство, туризам и градежништво "БРАКА ИСЉАМИ" од Куманово, ул."Есперанто" бр. 62, со жиро сметка 40900-601-14146.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 800/2000 од 20.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ПАН - АС" извоз-увоз ПО од Куманово, ул."Иво Лола Рибар" бр. 46, со жиро сметка 40900-601-8787.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 798/2000 од 20.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз и трговија на големо и мало "ШОПИНГ ТРАНС" ЦО од Куманово, ул."III М.У. Бригада" бр. 10 а, со жиро сметка 40900-601-8098.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1707/2000 од 24.12.2000 го-

дина над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "АЛФА КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО од Куманово е отворена ликвидациона постапка.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од-Основниот суд Скопје I - Скопје. (44773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 818/2000 од 08.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ЛЕДИ - ЕС" увоз-извоз п.о. од Куманово, ул."Солтир Наумов" бр. 4, со жиро сметка 40900-601-17153.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 776/2000 од 08.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "ДАМИКО" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ТЦ Козјак приземје 2, лок.бр. 16, со жиро сметка 40900-601-30827.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 860/2000 од 20.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "ГИ - ТРАНС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Гоце Делчев" бр. 86, нас.Илинден, со жиро сметка 40110-601-327031.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44992)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 758/2000 од 03.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало експорт-импорт "БЕЛУПО - КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул."Варшавска" бр. 5/2-5, со жиро сметка 40120-601-80422.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 425/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "БОКО" ДОО увоз-извоз од Скопје, ТЦ Карпош локал 9, сек. 3, со жиро сметка 40120-601-381136.

За ликвидатор се определува лицето Спироски Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 674/2000 од 06.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и туризам "ДИФИ - КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт од Гостивар, ул. "201" бр. 6, со жиро сметка 41510-601-38199.

За ликвидатор се определува лицето Спироски Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 623/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - ординација за општа стоматологija "СЕН - ДОЛРО" од Скопје, ул. "Васил Чакаларов" бр. 16, со жиро сметка 40100-603-20652.

За ликвидатор се определува лицето Боро Салтировски од Скопје, ул. "Аугуст Цесарец" бр. 3/3-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44692)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 855/2000 од 24.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "В и Б" увоз-извоз од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 54 а, со жиро сметка 40100-601-223743.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величовски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44683)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 641/2000 од 19.10.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ТЕЛЕКОМ" ЦО експорт-импорт од Скопје, ул. "Живко Брајковски" лам. 1/3.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23, тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44754)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 849/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ГРАФО - ГЕРА" п.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Биљановска" бр. 2/2, со жиро сметка 40900-601-46283.

За ликвидатор се определува лицето Донка Божиновиќ од Скопје, ул. "Србо Томовиќ" бр. 31/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45084)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 569/2000 од 20.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и трговија "СОФИЈА - 95" увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. "Виде Смилевски Бато" бр. 69/1-3, со жиро сметка 40100-601-376451.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитријевска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 806/2000 од 25.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АТЛАНТИДА - ТРЕЈД" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 5/4-12, со жиро сметка 40100-601-178458.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитријевска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45011)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 834/99 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за одржување на електротехнички апарати, трговија и услуги "ИНТЕР ЛУКС ДИЗАЈН СЕРВИС" ДОО од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/49, со жиро сметка 40110-601-101171.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитријевска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1284/99 од 21.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно претпријатие "ТЕМПИРА" д.о.о. од Скопје, ул. "Мариовска" бр. 26, со жиро сметка 40100-601-271984.

За ликвидатор се определува лицето Димитрија Панчевски од Скопје, ул. "Мариовска" бр. 26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44963)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и промет "ДЕИЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Леринска" бр. 21 б, со жиро сметка 40120-601-232200.

За ликвидатор се определува лицето Силвана Милева од Скопје, ул. "95" бр. 67.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1633/2000 од 14.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПП Авто школа "ИЛИНДЕН" ц.о. од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 9-1/2, со жиро сметка 40110-603-14333.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Гроздановска од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44979)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 850/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало "ПОЛИ - КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Куманово, ул. "Васил Драгомански" бр. 8, со жиро сметка 40900-601-14076.

За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ Петковска Славица од Куманово, ул. "III М.У. Бригада" бр. 69-3/14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45085)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 619/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "МАХ" ДОО експорт-импорт од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 54/34, со жиро сметка 40100-601-156371.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристески од Скопје, ул. "Волоградска" бр. 4-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1687/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "МИСАЛ" ДОО од Скопје, ул. "Васко Карангелески" бр. 25/51, со жиро сметка 40100-601-249215.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристески од Скопје, ул. "Волоградска" бр. 4-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45063)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1571/2000 од 29.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на стоки и услуги "СВИТЛЕДЕР" експорт-импорт д.о.о. од Велес, ул. "Марксва" бр. 12/12, со жиро сметка 41600-601-49009.

За ликвидатор се определува лицето Гипова Афродита од Велес, ул. "Марксва" бр. 12/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45024)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 802/2000 од 25.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди "ИНК" ДОО увоз-извоз од Скопје, со жиро сметка 40100-603-26565.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,

а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44954)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 485/2000 од 10.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИ-ПРОМ" ЦО од Скопје, ул."Јоаким Крчовски" бр. 11, с.Стајковци, со жиро сметка 40110-601-52011.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 826/2000 од 07.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет "ИЗВОР ГОСТ" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул."Вуковарска" бр. 63/2-5, со жиро сметка 40100-601-336779.

За ликвидатор се определува лицето Николина Стојановска Бојковска од Скопје, ул."Битпазарска" бр.125.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 809/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие "ЛУЛИ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул."155" бр. 6, со жиро сметка 41500-601-65672.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул."Б.Тоска" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45099)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 817/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "АЛФИ ТРАДИНГ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Јужноморавски бригади" бр. 43 а, со жиро сметка 40110-601-126218.

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 815/2000 од 15.11.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителство "АРИА - ИМПЕКС" експорт-импорт ЦО од Скопје, ул."Бањалучка" бр. 32, со жиро сметка 40120-601-309019.

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1486/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги од областа на прометот "ДАМС" увоз-извоз од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 26-2/31, со жиро сметка 40100-601-264829.

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45160)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1681/2000 од 22.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "СТЕЛА" увоз-извоз ЦО од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 64/2-28, со жиро сметка 40100-601-82406.

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45161)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1484/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ПАКО - 1" ц.о. од Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бр. 17/5, со жиро сметка 40100-601-269594.

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска Ангелина од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 58-1/24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1541/2000 од 30.10.2000 година е завршена ликвидацијата над Трговско претпријатие на големо и мало "ЦЕКСОН КОМЕРЦ" експорт-импорт ЦО - Скопје, со седиште на ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 5 а, и жиро сметка 40100-601-55809 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44718)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 423/99 од 18.09.2000 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за занаетчишки услуги "ЗЛАТОЛИКА" ДОО - Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 40/19, и жиро сметка 40100-601-324227 отворена со решение на овој суд од 11.02.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44715)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 785/2000 од 19.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, трговија и услуги "РОЛОМЕТАЛ" ЦО увоз-извоз од Скопје, ул. "Добромир Хрс" бр. 39.

За ликвидатор се определува лицето Владо Талевски од Скопје, ул. "Фредрик Шопен" бр. 9/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45370)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1689/2000 од 22.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "КАПИТАЛ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 60/2-15, со жиро сметка 40100-603-17244.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45375)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1322/99 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЛИНЕТА" ц.о. од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, со жиро сметка 40100-601-26773.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45376)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 812/2000 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за посредување и застапување на македонски граѓани "ГЛОБУС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 83/1-22, со жиро сметка 40100-603-17676.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45377)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 689/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МУЧА" ДОО од Скопје, ул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 20/6, со жиро сметка 40100-601-123060.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45378)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 691/2000 од 31.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "РУШАН КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 20/6, со жиро сметка 40100-601-315415.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45379)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1491/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и угостителство "БОН - ПР-ОМ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Девол" бр. 21, со жиро сметка 40120-601-290850.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петровски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45380)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 681/2000 од 20.11.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЕУРОДИЗАЈН СТИЛ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "141" бр. 8, со жиро сметка 41500-601-24721.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45401)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 419/2000 од 19.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, посредување и услуги "ФОРТИОРИ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 131, со жиро сметка 41500-601-60907 при ЗПП Тетово.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45402)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 968/99 од 15.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "БУБЕ" увоз-извоз ц.о. од Гостивар, ул. "Борис Кидрик" бр. 199, со жиро сметка 41510-601-71325.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Зоран од Гостивар, ул. "М.Ч.Филипоски" бр. 17/2/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45431)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 846/2000 од 13.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "ТЕРМО КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Горѓи Поп Христов" бр. 6/4-4, со жиро сметка 40100-601-150112.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45407)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 876/2000 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ВЕЛЕПРОМЕТ

- КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 34 а.

За ликвидатор се определува лицето Стојановски Васе од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 46/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45634)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 763/2000 од 20.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги, угостителство и туризам "РАХОВИЦА" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 18, со жиро сметка 40900-601-9828.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 522/2000 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, транспорт и трговија на големо и мало "ЗААС ТРАНС - КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 52, со жиро сметка 40900-601-12248.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1627/2000 од 14.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МАРК СТИЛ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 12/1-18, со жиро сметка 40100-601-335035.

За ликвидатор се определува лицето Апостоловска Сузана од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 69-11/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45410)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 821/2000 од 02.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ГРАФОПАК" од Скопје, ул. "Партизански Одреди" бр. 18/2-4, со жиро сметка 40100-601-156483.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45659)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 804/2000 од 25.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно претпријатие "ГАЛЕКС" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул."Јане Сандански" бр. 110, со жиро сметка 41500-601-44658.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоки од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л.бр. 824/2000 од 07.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно претпријатие "ЕВРО - УНИОН" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, с. Мала Речица, со жиро сметка 41500-601-50844.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоки од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45757)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавадарци, 1 вон, КП бр. 7232, дел 1, план 014, скица 014, м.в. "Бел Камен", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 1457 м², 1/2 една половина идеален дел и КП бр. 7232, дел 2, план 014, скица 014, м.в. "Бел Камен", култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 2064 м², 1/2 една половина идеален дел во сопственост на Ратко Минов од Кавадарци видно од ИЛ бр. 3210, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45150)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Раец, Кавадарци, КП бр. 568, дел 1, план 006, скица 006, м.в. "Мусови Лаки", култура - лозје, класа 2, со вкупна површина од 3787 м², во сопственост на Горѓи Горѓинов од Кавадарци видно од ИЛ бр. 153, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул.

"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45134)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Росоман, Кавадарци, КП бр. 1771, план 046, скица 000, м.в. "Калдрма", култура - градина, класа 2, со вкупна површина од 3975 м², во сопственост на Душан Милков и Филко Миљковиќ видно од ИЛ бр. 66, за цена од 125.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45136)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Росоман, КП бр. 1504, дел 3, план 036, скица 976, м.в. "Бубаќите", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1775 м², сопственост на Стојан Пенчев од Росоман, видно од ИЛ бр. 39 издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45121)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Шивец, КП бр. 668, дел 3, план 004, скица 002, м.в. "Пашини Грамади", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 4129 м², сопственост на Гечевски Михаиле од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 364 издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 173.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45122)

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 521 на м.в. "Зажмица" класа 3, со површина од 2849 м², заведена во ПЛ бр. 50 за КО Езерени, сопственост на продавачот Трајчевски Никола Живко од с. Езерени - Ресен, за цена од 155.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45152)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 4049 на м.в. "Болшница" класа 2, со површина од 7,11 ари, во КО Ресен, заведена во ПЛ бр. 3240 сопственост на продавачот Милојковски Страхил. Андрија од Ресен, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45113)

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на КП бр. 1035 на м.в. "Папарковица" класа 3, со површина од 9285 м², заведена во ПЛ бр. 413 за КО Д.Б. Црква, сопственост на Редепи Шабан Казим од с.Д. Б. Црква - Ресен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45116)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 548 на м.в. "Кодавица" со површина од 2814 м², заведена во ПЛ бр. 5 за КО Д.Б.Црква, сопственост на Гулевски Владимир Мите и Гулевски Владимир Никола од с.Д.Б.Црква - Ресен, на по 1/2 (една идеална половина).

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45118)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1028/2 на м.в. "Село" класа 3, со површина од 538 м², заведена во ПЛ бр. 74 за КО Наколец, сопственост на продавачот Далиповска Фериде, Еминовска Сеибе и Магбуле Орани од с.Наколец - Ресен, на по 1/12 (една идеална дванаестинка), за цена од 93.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45120)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 940/7 на м.в. "Јеловачки Пут", овошна градина 5 класа, целата во површина од 203 м², опишана по ПЛ бр. 63 на КО Одри, сопственост на Фаризи Цеваир од с. Одри, за вкупна цена од 101.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-

штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (45129)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 171 на м.в. "Теќеле", ливада 4 класа, целата во површина од 647 м², опишана по ПЛ бр. 118 на КО Копачин Дол, сопственост на Иљази Беџета Рамадан од с. Копачин Дол, за вкупна цена од 58.230,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (45131)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 1200/53 на м.в. "Клисура", нива 3 класа, целата во површина од 3124 м², опишана по ПЛ бр. 779 на КО Желино, сопственост на Џафери Медџа Џафер од с. Желино, за вкупна цена од 593.560,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (45132)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 989/7 на м.в. "Клисура", нива 5 класа, целата во површина од 1066 м², опишана по ПЛ бр. 854 на КО Желино, сопственост на Несими Џафер Меваип од с. Желино, за вкупна цена од 159.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (45133)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 497, на м.в. "Крушевица" нива од 4 класа, во површина од 3195 м², опишана по ПЛ бр. 343 на КО Каменане, сопственост на Исмаили Абдула Лифет од с.Каменане - Тетово, за цена од 545.150,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (45147)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 7715, на м.в. "Кључово" нива од 3 класа, во површина од 4079 м², опишана по ПЛ бр. 11497 на КО Тетово, сопственост на Алиј Абдурезак од с.М.Речица - Тетово, за цена од 856.540,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (45148)

Се продава недвижен имот кој претставува 7/15 од КП бр. 1612/1, на м.в. "Табачница" нива од 2 класа, во површина од 4659 м², опишана по ПЛ бр. 959 на КО Порој, сопственост на Азизи Баки од с.Порој - Тетово, за цена од 456.540,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (45149)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чалакли - нива на КП бр. 470/3, план 006, скица 012, класа 3, во м.в. "Средна Река", со површина од 3000 м², сопственост на Далипов Саид од с.Чалакли општина Валандово, за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (45114)

Се продава земјоделско земјиште во КО Валандово - ил.лозје на КП бр. 2397, план 6, скица 37, класа 1, во м.в. "Копривка", со површина од 4674 м², заедничка сопственост на по 1/2 една идеална половина на Зајков Васил од Гевгелија и Зајков Зоран од Валандово, и земјоделско земјиште во КО Валандово - ил.лозје на КП бр. 993, план 5, скица 16, класа 3, м.в. "Валандово" со површина од 2435 м², сопственост на Камчев Горѓе од Валандово.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (45115)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален дел од КП бр. 23/15 лозје од 5 класа, на м.в. "Бањица" во површина од 530 м², заведена во ПЛ бр. 306 за КО Бањица сопственост на Алији Абдукадар, Алији Муамет Емин и Алији Нурије сите од с.Долна Бањица за земјиште со приближна површина и приближно ист бонитет на м.в. "Грудојца" за КО Бањица.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник

на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (45125)

Се разменува земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од КП бр. 29/76 нива од 7 класа и лозје од 7 класа на м.в. "Грудојца" во површина под нива од 505 м², и под лозје 606 м², заведена во ПЛ бр. 2498 за КО Бањица сопственост на Муаит ж. Сами Мелике од с. Долна Бањица за соодветна површина и приближно ист бонитет на м.в. "Бањица" за КО Бањица.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (45127)

Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: КП бр. 130 нива класа 3, чија вкупна површина изнесува 5050 м², на м.в. "Долни Ливади" заведена во ПЛ бр. 49 за КО Раштани - сопственост на Ванчо Јовановски од с.Горно Оризари - Битола, преку полномошникот Методија Велјановски од Битола, ул. "Дрвар" бр. 5, за цена од 360.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до полномошникот на продавачот, или кај нотарот Веселинка Дереванова - Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. (45138)

Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: КП бр. 1525 нива класа 2, чија вкупна површина изнесува 4304 м², на м.в. "Меѓуканал" заведена во ПЛ бр. 35 за КО Могила - сопственост на Љупчо Ангелевски од с.Горно Оризари - Битола, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот, или кај нотарот Веселинка Дереванова - Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. (45139)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, построена во Скопје на КО Текија, на КП бр. 96, во вкупна површина од 1270 м², на м.в. "Село", класа 3, заведено во ПЛ бр. 106, за цена од 50,00 денари за м², сопственост на Митевски Саздо.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-

кањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77-б. (45016)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на:

- КП бр. 3638, м.в. "Бунар", култура ливада, класа 4, со површина од 541 м², КО Кучевиште, сопственост на Теновиќ Владо и Теновиќ Раде за цена од 59.510,00 денари,

- КП бр. 3639, м.в. "Бунар", култура нива, класа 4, со површина од 428 м², КО Кучевиште, сопственост на Теновиќ Раде за цена од 47.080,00 денари и

- КП бр. 3640, м.в. "Бунар", култура нива, класа 4, со површина од 522 м², КО Кучевиште, сопственост на Теновиќ Владо за цена од 57.420,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (45026)

Се разменува 350 м², недвижен имот и тоа: 1. нива од 290 м², на КП бр. 7/1 м.в. "Ограда", 4 класа, и 2. дел од двор 60 м², на КП бр. 7/1, м.в. "Ограда", а кои се наоѓаат во КО Извор, заведени во ПЛ бр. 89, сопственост на Ристовски Драги од с.Извор, Велес, за недвижен имот - земјиште во приближна големина, по можност да се наоѓа во КО Долно Врановци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (45137)

Се продава недвижен имот КП бр. 1366, план 7, скица 13, м.в. "Више Село", култура нива, класа 4, со површина 1420 м², заведено во ПЛ бр. 262, во КО Горно Коњари, Скопје, сопственост на Тасевски Младен од с.Горно Коњари, по цена 4 ДЕМ од м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на голасот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (45168)

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 2732, м.в. "Дол", култура нива, класа 5, со површина од 1158 м², КО Љуботен, сопственост на Младеновски Санде за цена од 69.480,00 денари,

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (45178)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ваташа, Кавадарци, КП бр. 2801, дел 1, план 007, скица 030, м.в. "Катуниште", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 823 м², и тоа 71/823 идеален дел и КП бр. 2802, дел 3, план 010, скица 008, м.в. "Катуниште", култура - шума, класа 2, со вкупна површина од 1944 м², и тоа 447/1944 идеален дел во сопственост на Крсте Змеовски од с.Ваташа, Кавадарци видно од ИЛ бр. 225, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45361)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Ресава, Кавадарци, КП бр. 1330, план 007, скица 021, м.в. "Бело Поле", култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 1559 м², КП бр. 1331, план 007, скица 021, м.в. "Бело Поле", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 2798 м², и КП бр. 1332, план 007, скица 021, м.в. "Бело Поле", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 610 м², во сопственост на Таска Бојкова и Александар Клиничаров видно од ИЛ бр. 187 и 83, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство. (45356)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 431 на м.в. "Кирова Нива" класа 5, во површина од 2392 м², заведена во ПЛ бр. 4 за КО Лавци, сопственост на продавачот Тринговска Мелијат од Ресен, за цена од 77.500,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45362)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 430 дел 1, на м.в. "Горни Порој" класа 3, во површина од 2434 м², заведена во ПЛ бр. 727 за КО Јанковец, сопственост на продавачот Насуфовски Мемет Нуредин од Ресен, за цена од 155.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на

понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (45364)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од КП бр. 1246-8-17 нива од 3 класа, на м.в. "Пропадиште" во површина од 2089 м², заведена во ПЛ бр. 75 за КО Неготино сопственост на Ахмети Амдириза Ахмед од с.Неготино, за купопродажна цена од 150.000,000 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (45357)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 215/8, план 5, скица 11, м.в. "Река", со површина од 300 м², во КО Гарманци, сопственост на Костадин Хаџи Коцев од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 42, за купопродажна цена од 38,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (45347)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеална половина од КП кои претставуваат по 1/2 една идеална половина од КП бр. 116 на м.в. "Клуково", нива 3 класа, површина 12293 м², опишано по ПЛ бр. 261 на КО Д.Седларце, за вкупна купопродажна цена од 115.000,00 денари, сосопственост на Хасани Целадин и Хасани Умер двајцата од Тетово, ул. "Р.Цоник" бр. 57.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеџири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (45359)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 943/2 на м.в. "Дервеш", ливада 4 класа во површина 200 м², и КП бр. 1173 на м.в. "Сува Ливада", 4 класа во површина 2684 м², за вкупна цена од 90.000,00 денари, опишани по ПЛ бр. 180 на КО Јажинце, сопственост на Бедети Абдул Мухадин од с.Јажинце, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеџири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (45360)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2722/9, план 15, скица 2, во м.в. "Пуковско", нива од 3 класа во површина од 464 м², заведено во ПЛ бр. 32870 за КО Куманово, сопственост на Додевски Дане од с. Превце, Куманово.

Се повикуваат сосопствениците и соседите - граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Ленинова" бб. (45358)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1337, план 5, скица 9, м.в. "Горна Река", ливада, класа 4, во површина од 284 м², КП бр. 1519, план 5, скица 9, м.в. "Горна Река", ливада, класа 4, во површина од 382 м²,

КП бр. 2181/1, план 6, скица 6, м.в. "Долна Река", нива, класа 2, во површина од 2046 м²,

КП бр. 3181, план 8, скица 14, м.в. "Шуматица", нива, класа 5, во површина од 1318 м²,

КП бр. 3235, план 8, скица 14, м.в. "Ратковац", нива, класа 6, во површина од 2238 м²,

сите заведени во ПЛ бр. 184, за КО Довезенце, на име Петровски Сибин од с.Довезенце, за 30,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (45334)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, КП бр. 462, во м.в. "Волкови Врби", нива со површина од 1003 м², во КО Прждево,

КП бр. 462, во м.в. "Волкови Врби", нива со површина од 2115 м², во КО Прждево,

КП бр. 463, во м.в. "Волкови Врби", нива со површина од 2012 м², во КО Прждево,

КП бр. 463, во м.в. "Волкови Врби", нива со површина од 906 м², во КО Прждево,

сопственост на Петрова Роза од с.Прждево, Неготино, цена на продажба 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (45367)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, 4 идеални четрнаесетини од КП бр. 2934, во м.в. "Манастирот", нива со површина од 4651 м², во КО Неготино вон, пет идеални дванаесетини од КП бр. 2932, во м.в. "Манастирот", нива со површина од 2971 м², во КО Неготино вон, сопственост на Кушев Илија од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 31, цена на продажба 28.380,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-

јавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, Неготино. (45368)

Се продава 13/42 идеален дел (1275 м²) од земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 85/15, на м.в. "Горно Клуково", нива 3 класа, во површина од 4120 м², кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 45, во КО - Топлица, сопственост на Јонузи Катип Бафти од с.Топлица, Гостивар, за цена од 37.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (45365)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 32/15, на м.в. "Горно Клуково", нива 4 класа, во површина од 4120 м², кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 90, во КО - Топлица, сопственост на Јонузи Беџет Џезаир од с.Добридог, Гостивар, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 73, Гостивар. (45366)

Се продава земјоделско земјиште, цела КП бр. 268-1-2 на м.в. "Орвиште" лозје од 4 класа, во површина од 1080м², и цела КП бр. 281-1-2 на м.в. "Орвиште" ливада од 6 класа во површина од 1562м², кој имот се води во ПЛ бр. 17 за КО Мало Турчане, сопственост на Мемеди Алита Кјаша од с.М.Турчане бр.21, и Мемеди Нуредина Алит од с.М.Турчане за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ") имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. "Гоце Делчев" локал бр. 22. (45205)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво "Нас-Јал" Насух и Муамед ДОО, Скопје". (45170)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1151267 на име Ибаимова Адиле, с. Калково, Вландово. (45088)

Пасош бр.1054225 на име Андонов Лазар, Вландово. (45089)

Пасош бр.157814/94, издаден од УВР - Скопје на име Кани Камил, с. Д.Свиларе, Скопје. (45100)

Пасош бр.84726/93, издаден од УВР - Тетово на име Боровчанин Савица, Белград. (45117)

Пасош бр. 1464419, издаден од УВР Гостивар на име Назлије Елмази, ул. "Гоце Делчев" бр. 24, Гостивар. (45123)

Пасош бр. 1011762, издаден од УВР Гостивар на име Јетмира Шерифи, ул. "Гоце Делчев" бр 24, Гостивар. (45124)

Пасош бр.1344036/00, издаден од УВР - Куманово на име Зимбер Синани, ул. "Б. Шабани" бр. 18, Куманово. (45141)

Пасош бр.1123223/98, издаден од УВР-Скопје на име Велика Наумовска, ул. "Х.Жефаровиќ" бр.36, Скопје. (45151)

Пасош бр.671134/95, издаден од УВР-Гостивар на име Агим Зекири, с.Форино, Гостивар. (45159)

Пасош бр.1169388/99, издаден од УВР - Куманово на име Мирвете Биљали, ул. "Д-р. М. Стојановиќ" бр.18, Куманово. (45164)

Пасош бр.1414413/00, издаден од УВР-Скопје на име Колашинац Енис, ул. "Ц. Кенеди" бр. 27/1-2, Скопје. (45166)

Пасош бр.127234/93, издаден од УВР-Скопје на име Борко Андреев, ул. "П. Зогравски" бр.17а, Скопје. (45167)

Пасош бр.471034/94 на име Балојани Исидор, ул. "Солунска" бр.111-а, Битола. (45171)

Пасош бр.1297851 на име Фатима Абдулоска, Дебар. (45174)

Пасош бр.1368705, издаден од УВР-Струмица на име Пиличева Благица, ул. "Ванчо Киранов" бр.50, Струмица. (45175)

Пасош бр.1028240, издаден од УВР - Кочани, на име Стојанов Славе, с. Теранци, Кочани. (9991)

Пасош бр.1140722/98, издаден од УВР-Скопје на име Спасенка Живковска, ул. "Разловечко востание" бр.4/7-12, Скопје. (45061)

Пасош бр. 071631 издаден од УВР Охрид на име Перо Јаќимов, ул. "Нада Филева" бр.6, Охрид. (43598)

Пасош бр.12815/93, издаден од УВР-Скопје на име Славица Коп, ул. "А. Панов" бр.70/2-10, Скопје. (45172)

Пасош бр.792644/95, издаден од УВР - Скопје на име Стојанова Загорка, ул. "Маџари 2" бр.4 б, Скопје.

Пасош бр.1083719/98, издаден од УВР-Гостивар на име Омери Усниќемал, с.Здуње, Гостивар. (45206)

Пасош бр.093757/93, издаден од УВР-Гостивар на име Омери Салије, с.Здуње, Гостивар. (45207)

Пасош бр.1146358/98, издаден од УВР-Гостивар на име Омери Меди, с.Здуње, Гостивар. (45208)

Пасош бр.1146360/98, издаден од УВР - Гостивар на име Омери Бујамин, с.Здуње, Гостивар. (45209)

Пасош бр.473349 на име Умер Хајрединиовски, с.Мецитлија, Битола. (45214)

Пасош бр.0968525 на име Линдурим Рустемов, с. Кишава, Битола. (45215)

Пасош бр.1140284, издаден од УВР-Кочани на име Хаџи Хамидов Енгул, ул. "С. Стоименов" бр.164 Кочани.

Пасош бр.1075455/98, издаден од УВР-Куманово на име Љатиџи Решат, ул. "П. Илиевски" бр.8 б, Куманово.

Пасош бр.1075081 на име Бекири Рејан, ул. "В. Маслеша" бр.10, Куманово. (45352)

Пасош бр.761956 на име Бекири Ѓулизар, ул. "В. Маслеша" бр.10, Куманово. (45354)

Пасош бр.1342530, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Исак, с. Камењане, Тетово. (45355)

Пасош бр. 189901 на име Крстевска Вита, ул. "12 Кладенци" бр. 7, Битола. (37004)

Пасош бр.1422773/00, издаден од УВР-Скопје на име Ибраим Рамадан, ул. "Чегевара" бр.63, Скопје. 45350

Пасош бр.1037136/97, издаден од УВР-Скопје на име Бурхан Ибраим, ул. "Метохиска" бр.45 б, Скопје.

- Пасош бр.998247,издаден од УВР-Охрид на име Нијат Мустафа,ул."Бистрица"бр.45,Охрид. (45363)
- Пасош бр. 0887173/96,издаден од УВР - Свети Николе на име Тасев Гоце,ул."11 Октомври"бр.84, Свети Николе. (45369)
- Пасош бр. 800795/96,издаден од УВР - Куманово на име Бајрами Арзије,с.Ваксинце,Куманово. (45373)
- Пасош бр. 0700025,издаден од УВР - Скопје на име Богоевски Владо,ул."К.Рацин" бр.20/18,Скопје.(45386)
- Пасош бр. 1235495/99,издаден од УВР-Скопје на име Ирфан Халили, с.Ласкарци,Скопје. (45388)
- Пасош бр. 679018/95,издаден од УВР - Скопје на име Џељал Ебиби, с.Радуша,Скопје. (45397)
- Пасош бр.1151041 на име Стоилов Јордан,ул."Илинденска"бр.4,Богданци. (45417)
- Чекови од бр. 31292 до 31296, 31299, 1145211, 1145213, 1145214 и 1145215, од тековна сметка бр. 11137399,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Грујоска Мира,Скопје. (45390)
- Чекови бр. 4198154 и 4198155, од тековна сметка бр.602789,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сотировска Иковска Ана,Скопје. (45394)
- Работна книшка на име Стојановска Васка,Скопје. (45395)
- Работна книшка на име Јандриоски Холидеј, Скопје. (45395)
- Работна книшка на име Василевски Иван,Скопје. (45395)
- Работна книшка на име Татјана Адамовска Толовска,Скопје. (45406)
- Работна книшка на име Демерџиев Горги,ул."Осоговска" бр.4,Богданци. (45413)
- Чековна картичка бр. 13903339,издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанева Билјана, Скопје. (45387)
- Диплома,издадена од Гимназија "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Ахмети Ајтен,Скопје. (45384)
- Карта,издадена од МВР - Скопје на име Османи Шефки, с. Радуша,Скопје. (45411)
- Чекови бр. 3257579, 3257580 и 3257581, од тековна сметка бр.9829993,издадени од Комерцијална банка ад Скопје на име Аризанковска Јадранка,Скопје. (45335)
- Чекови бр.0024702711 и 0024043650,од тековна сметка бр.29456-79,издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Аризанковски Перо,Скопје. (45336)
- Работна книшка на име Тони Николоски,Скопје (45185)
- Работна книшка на име Роберт Александровски, Скопје. (45185)
- Работна книшка на име Ангелов Тасе, ул. "Лисец" бр.49,Радовиш. (45186)
- Работна книшка на име Михаилев Александар, с. Велуса бр.62,Струмица. (45192)
- Работна книшка на име Хани Валдет,с.Велешта, Струга. (45203)
- Работна книшка на име Коцева Билјана, кеј "8 Септември",Радовиш. (45204)
- Работна книшка на име Јајовска Мерима, с. Горно Врановци,Велес. (45213)
- Работна книшка на име Тинтоски Тони, с. Кривогаштани,Прилеп. (45217)
- Работна книшка на име Стојменов Војо,Делчево. (45217)
- Работна книшка на име Мирчевски Милојко,ул."А.Турунџев" бр. 68,Битола. (45320)
- Работна книшка на име Атиџе Мехмеди,ул."11 Септември"бр. 218,Кичево. (45321)
- Работна книшка на име Филиповски Јадран, с. Зубовце, Гостивар. (45324)
- Работна книшка на име Лулзим Таири,с.Форино Гостивар. (45326)
- Работна книшка на име Станковиќ Марина, Скопје. (45329)
- Работна книшка на име Гоце Трајановски,Скопје. (45329)
- Работна книшка на име Сревановски Дарко, Скопје. (45332)
- Работна книшка на име Ахмет Рустеми,Скопје. (45333)
- Работна книшка на име Александар Николовски,Скопје. (45339)
- Работна книшка на име Таневска Драгица, Скопје. (45340)
- Работна книшка на име Ташко Чондов,Скопје45344
- Работна книшка на име Петковски Стојанчо, Скопје. (45345)
- Работна книшка на име Петрушевска Лиле, Скопје. (45346)
- Чековна картичка бр.269831 и чекови од бр. 01021023 до 01021030 на име Алексоски Видоја, ул. "Н.Тесла"бр.63,Гостивар. (45319)
- Свидетелство за 4 одделение на име Павлов Влатко, с. Оризари,Кочани. (45179)
- Свидетелство на име Стојановска Сања,ул. "П. Македонија" бр.23,Куманово. (45182)
- Свидетелство за 8 одделение на име Адекоска Урине,Струга. (45183)
- Свидетелство за 8 одделение на име Васева Гордана, с. Подареш,Радовиш. (45184)
- Свидетелство за 5 одделение на име Ванева Р. Љубица,Штип. (45188)
- Свидетелства за 3 и 4 на име Наумовски Горанчо, ул."11 Октомври"бр.230,Штип. (45189)
- Свидетелство на име Имеров Нефаил Џемал, с.Д.Јаболчиште,Велес. (45190)
- Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Перешев" на име Беџиров Есад,с.Десово,Прилеп45194
- Свидетелство на име Далибор Стојаноски, Тетово. (45194)
- Свидетелство на име Пеџуровска Емилија,Берово. (45202)
- Свидетелство на име Ханиде Саити, с. Руинце, Куманово. (45202)
- Свидетелство на име Ангелова Марија,Штип.45211
- Свидетелство за 8 одделение на име Јорданова Елица,ул."Железничка"бр.92,Штип. (45212)
- Свидетелство на име Фазлиоска Ајнура, с. Дворци, Македонски Брод. (45219)
- Свидетелство на име Јосева Силвана, ул."Б. Горев" бр.104/2-5,Велес. (45312)
- Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Христина,с.Зрновци,Кочани. (45314)
- Свидетелство за 8 одделение на име Оливера Донева, с. Соколарци,Кочани. (45315)
- Свидетелство за 8 одделение на име Зенделоски Менсур,с.Лабуништа,Струга. (45317)
- Возачка дозвола на име Димоска Снежана, Македонски Брод. (45218)
- Диплома од средно образование на име Тасев Горан ул."И.Алексов" бр.66/20,Радовиш. (45187)
- Диплома на име Лимани Халим,ул"18 Ноември" бр. 72,Гостивар. (45325)
- Здравствена легитимација на име Реџепоски Н. Зија, с. Алдинци,Крушево. (45220)
- Здравствена легитимација на име Медиме Сејфули, ул."Ј.Злат." бр.129,Тетово. (45224)
- Здравствена легитимација на име Арафат Сејфули, ул.Ј.Златан" бр.129,Тетово. (45225)
- Здравствена легитимација на име Мирем Сејфули, ул."Ј.Златаноски" бр.129,Тетово. (45226)
- Легитимација на име Невзат Селими,Гостивар.45227
- Легитимација на име Латиф Ферати,Гостивар.45228
- Легитимација на име Суат Халили,Гостивар. 45229
- Легитимација на име Разије Јонузи,Гостивар.45231
- Легитимација на име Хајрије Вејсели,Гостивар. (45231)
- Легитимација на име Илбер Касами,Гостивар.45233
- Легитимација на име Тенасиб Асани,Гостивар45234
- Легитимација на име Нагип Халили,Гостивар.45235

- Легитимација на име Ајрије Камбери, Гостивар.
 Легитимација на име Сузан Селмани, Гостивар.
 Легитимација на име Бедрие Фетаи, Гостивар.
 Легитимација на име Фикрије Јонузи, Гостивар.
 Легитимација на име Бесим Камбери, с. Врановци, Гостивар. (45288)
 Легитимација на име Емине Махмуди, Гостивар.
 Книшка на име Бојадиески Наум, Крушево. (45318)
 Одобрение за основање на занаетчиски дуќан бр. 14-480 на име Самостоен стаклорезачки дуќан Атанас Милевски, Скопје. (45343)
 Лична карта на име Милосавлевиќ Момчило, с. Добраште, Тетово. (45197)
 Лична карта на име Филипоски Јадран, с. Зубовце, Гостивар. (45327)
 Даночна картичка бр. 4030992257467, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име "ДАЦ" доо експорт-импорт, Скопје. (45338)
 Чекови од бр. 3163766 до 3163769, издадени од Комерцијално инвестициона банка - Куманово на име Петровски Горѓи ул. "Ф. Божинов" бр. 22/25, Куманово.
 Чекови на име Таков Зико, Штип. (45328)
 Избирачка легитимација на име Шериф Демири, с. Врановци, Гостивар. (45230)
 Избирачка легитимација на име Асани Џеврије, с. Врановци, Гостивар. (45238)
 Избирачка легитимација на име Севдије Асани, с. Врановци, Гостивар. (45239)
 Избирачка легитимација на име Насубе Зулебеари с. Врановци, Гостивар. (45240)
 Избирачка легитимација на име Зијафет Амзаји, с. Пожаране, Гостивар. (45241)
 Избирачка легитимација на име Хебип Адеми, с. Врановци, Гостивар. (45243)
 Избирачка легитимација на име Зулбиде Рамадани с. Врапчиште, Гостивар. (45244)
 Избирачка легитимација на име Џемиле Арифи, с. Врановци, Гостивар. (45245)
 Избирачка легитимација на име Нимет Абдулаи, с. Врановци, Гостивар. (45246)
 Избирачка легитимација на име Вајиде Исмани, с. Врановци, Гостивар. (45248)
 Избирачка легитимација на име Енвер Имери, с. Врановци, Гостивар. (45249)
 Избирачка легитимација на име Севдије Рамадани, с. Врановци, Гостивар. (45250)
 Избирачка легитимација на име Шахе Адеми, с. Врановци, Гостивар. (45251)
 Избирачка легитимација на име Кујтим Челеби, с. Врановци, Гостивар. (45252)
 Избирачка легитимација на име Магбуле Халили с. Врановци, Гостивар. (45253)
 Избирачка легитимација на име Муредие Адеми, с. Врановци, Гостивар. (45254)
 Избирачка легитимација на име Шевал Сулејмани, с. Врановци, Гостивар. (45255)
 Избирачка легитимација на име Селан Селмани, с. Врановци, Гостивар. (45256)
 Избирачка легитимација на име Асани Шерафедин с. Врановци, Гостивар. (45257)
 Избирачка легитимација на име Ислами Ерол, с. Врановци, Гостивар. (45258)
 Избирачка легитимација на име Арифи Лавдриме, с. Врановци, Гостивар. (45259)
 Избирачка легитимација на име Хуриша Елези, с. Врановци, Гостивар. (45260)
 Избирачка легитимација на име Хава Рамадани, с. Врановци, Гостивар. (45261)
 Избирачка легитимација на име Јонузи Хетем, с. Врановци, Гостивар. (45262)
 Избирачка легитимација на име Менаф Асани, с. Врановци, Гостивар. (45263)
 Избирачка легитимација на име Веби Демири, с. Врановци, Гостивар. (45264)
 Избирачка легитимација на име Зулбехар Зилбери с. Врановци, Гостивар. (45265)
 Избирачка легитимација на име Ајше Адеми, с. Ломница, Гостивар. (45266)
 Избирачка легитимација на име Хамзаи Самет, с. Врановци, Гостивар. (45267)
 Избирачка легитимација на име Реџеп Асани, с. Врановци, Гостивар. (45268)
 Избирачка легитимација на име Шабани Музаќете, с. Неготино, Гостивар. (45269)
 Избирачка легитимација на име Арифи Шабан, с. Врановци, Гостивар. (45270)
 Избирачка легитимација на име Ружди Абдули, с. Врановци, Гостивар. (45271)
 Избирачка легитимација на име Кадри Амзаји, с. Врановци, Гостивар. (45272)
 Избирачка легитимација на име Шаин Асани, с. Врановци, Гостивар. (45273)
 Избирачка легитимација на име Беглије Асани, с. Врановци, Гостивар. (45274)
 Избирачка легитимација на име Садат Асани, с. Врановци, Гостивар. (45275)
 Избирачка легитимација на име Селвије Миќаити, с. Врановци, Гостивар. (45276)
 Избирачка легитимација на име Сеиде Ислами, с. Врановци, Гостивар. (45277)
 Избирачка легитимација на име Накије Хамзаи, с. Врановци, Гостивар. (45278)
 Избирачка легитимација на име Хасније Имери, с. Врановци, Гостивар. (45279)
 Избирачка легитимација на име Аднан Мустафан, с. Врановци, Гостивар. (45280)
 Избирачка легитимација на име Насуф Изети, с. Врановци, Гостивар. (45281)
 Избирачка легитимација на име Шинази Ферати, Гостивар. (45282)
 Избирачка легитимација на име Мукри Ислами, Гостивар. (45284)
 Избирачка легитимација на име Јетмир Арифи, с. Врановци, Гостивар. (45285)
 Избирачка легитимација на име Абди Хамзаи, с. Врановци, Гостивар. (45286)
 Избирачка легитимација на име Далип Ислами, с. Врановци, Гостивар. (45287)
 Избирачка легитимација на име Јонузи Казим, с. Врановци, Гостивар. (45289)
 Избирачка легитимација на име Али Имери, с. Врановци, Гостивар. (45290)
 Избирачка легитимација на име Асије Рамадани, с. Врановци, Гостивар. (45291)
 Избирачка легитимација на име Џавит Мустафан, с. Врановци, Гостивар. (45292)
 Избирачка легитимација на име Салији Селмани, с. Врановци, Гостивар. (45293)
 Избирачка легитимација на име Зубери Зубер, с. Врановци, Гостивар. (45295)
 Избирачка легитимација на име Фадил Хамзаи, с. Врановци, Гостивар. (45296)
 Избирачка легитимација на име Арбен Елези, с. Врановци, Гостивар. (45297)
 Избирачка легитимација на име Хамза Хамзаи, с. Врановци, Гостивар. (45298)
 Избирачка легитимација на име Риза Елези, с. Врановци, Гостивар. (45299)
 Избирачка легитимација на име Лулзим Хамзаи, с. Врановци, Гостивар. (45300)

- Избирачка легитимација на име Реџије Елези, с. Врановци, Гостивар. (45301)
- Избирачка легитимација на име Хајрије Имери, с. Врановци, Гостивар. (45302)
- Избирачка легитимација на име Шерузе Рамадани, с. Врановци, Гостивар. (45303)
- Избирачка легитимација на име Реџије Абдули, с. Врановци, Гостивар. (45304)
- Избирачка легитимација на име Харун Изети, с. Врановци, Гостивар. (45305)
- Избирачка легитимација на име Мурат Махмути, с. Врановци, Гостивар. (45306)
- Избирачка легитимација на име Месут Изети, с. Врановци, Гостивар. (45307)
- Избирачка легитимација на име Касами Абдулсефел, с. Врановци, Гостивар. (45308)
- Избирачка легитимација на име Узеири Дерим, с. Врановци, Гостивар. (45309)
- Избирачка легитимација на име Земри Селмани, с. Врановци, Гостивар. (45310)
- Избирачка легитимација на име Кание Зубери, с. Врановци, Гостивар. (45311)
- Чекови од бр. 4105357 до 4105361, 3571283, 4105354 и 4105355, од тековна сметка бр. 1152240, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска Милка, Скопје. (45156)
- Работна книшка на име Јовчевски Раде, с. Ајваговци Скопје. (45091)
- Работна книшка на име Китановски Борче, Скопје. (45135)
- Работна книшка на име Кузмановиќ Виолета, Скопје. (45135)
- Свидетелство на име Ацева Славица, ул. "Вардарска" бр.44, Велес. (45096)
- Свидетелство за 4 година на име Јанков Цветанчо ул. "Кирил и Методи" бр.28, Неготино. (45097)
- Свидетелство за степен на стручна подготовка, издадено од Економското училиште "Борис Кидрич"- Скопје на име Николоски Душко, Скопје. (45102)
- Свидетелство за родделение, издадено од ОУ за возрастни- Скопје на име Мустафи Фадил, Скопје. 45119
- Индекс бр. 34640, издаден од Правен Факултет - Скопје на име Кристијан Симјанов, Скопје. (45155)
- Диплома, издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски - Даме" Скопје на име Тасев Гоце, Свети Николе. (45128)
- Даночна картичка бр.4027994112937 на име ПТП "Ведата", Струмица. (45173)
- Избирачка легитимација на име Драгица Николева, с. Бардовци, Скопје. (45094)
- Престанува со вршење на сидарофасадерска дејност на име Бебековски Војслав, Скопје. (45092)
- Престанува со вршење на електромеханичарска дејност за разладни уреди на име Коле Влашки, Скопје. (45427)
- Пасош бр. 346741/94, издаден од УВР - Куманово на име Ганији Исмет, с. Романовце, Куманово. (45427)
- Пасош бр. 525700, издаден од УВР - Охрид на име Ѓорѓиоски Благој, ул. "К.Марко" бр.1, Охрид. (45430)
- Пасош бр. 0478788, издаден од УВР - Скопје на име Абида Халидовиќ, ул. "К.Асенов" бр.4/24, Скопје. 45432)
- Пасош бр.883464 на име Ѓузелоски Роберт, ул. "Т.Лу-пески" бр.126, Лескоец, Охрид. (45436)
- Пасош бр.237448 на име Ѓузелоски Атојан, ул. "Т.Лу-пески" бр.126, Лескоец, Охрид. (45437)
- Пасош бр.829829 на име Мустафа Синаноски, с. Борино, Крушево. (45448)
- Пасош бр.1350114/00, издаден од УВР - Гостивар на име Вели Јонузи, с.Кафа, Гостивар. (45449)
- Пасош бр.690032 на име Апостолов Д. Методи, ул. "Љупчо Сантов" бр.8, Кочани. (45474)
- Пасош бр.1142124/98, издаден од УВР - Скопје на име Каревски Гоко, ул. "Бистра" бр.15, Скопје. (45540)
- Пасош бр.1278684/00, издаден од УВР - Скопје на име Обочки Данијела ул. Бистра бр. 15, Скопје. (45541)
- Пасош бр.1321495/99, издаден од УВР - Скопје на име Црновршанин Решад, с.Оризари, Велес. (45543)
- Пасош бр. 167284/93, издаден од УВР - Тетово на име Садики Рамиз, с.Ново Село 2, Тетово. (45544)
- Пасош бр.1152478, издаден од УВР-Куманово на име Сабри Зенели, с.Опае, Куманово. (45548)
- Пасош бр.1373570/00, издаден од УВР - Скопје на име Маја Митреска, ул. "Локов" бр. 3 б, Скопје. (45549)
- Пасош бр.0386897/95, издаден од УВР - Скопје на име Александар Кртов, бул. "Амур" бр.6/1-10, Скопје. 45550)
- Пасош бр.279307/94, издаден од УВР-Скопје на име Кошиновски Тоше, бул. "АСНОМ" бр.36/2-12, Скопје. (45626)
- Пасош бр. 1366574/00, издаден од УВР - Велес на име Тепев Димче, ул. "Титоградска" бр.30, Велес. (45626)
- Пасош бр.1344229/00, издаден од УВР-Куманово на име Хурем Нухији, ул. "Б.Паровиќ" бр.11, Куманово. (45734)
- Пасош бр.1029972/97, издаден од УВР - Скопје на име Цветановски Томислав, бул. "АВНОЈ" бр.70/40, Скопје. (45739)
- Пасош бр. 1293543/99, издаден од УВР-Скопје на име Перица Мирчевски, ул. "М.Митевски" бр.12/2-18, Скопје (45765)
- Пасош бр.839536, издаден од ГУВР - Скопје на име Џафери Сељам, с. Танушевици, Скопје. (45668)
- Пасош бр.1316672, издаден од ОВР - Делчево на име Зенулова Перихана, Кеј "Брегалница" бр.3-2/8, Делчево (45734)
- Пасош бр.1330817/2000, издаден од УВР-Тетово на име Идризи Мендуале, с.Челопек, Тетово. (45734)
- Пасош бр.982978/97 на име Сејфула Јанја, с.Липково, Куманово. (45739)
- Пасош бр. 0100319, издаден од УВР - Велес на име Трајче Ристов, ул. "Неретва" бр.1 б, Велес. (45764)
- Пасош бр. 825124/96, издаден од УВР - Тетово на име Камбери Садат, с.Палатица, Тетово. (45765)
- Пасош бр.381962 на име Митевски Добривоје, ул. "Сремска" бр. 59, Кочани. (45768)
- Пасош бр.228958 на име Јахија Османи, с.Пршовце, Тетово. (45817)
- Пасош бр. 210695/95, издаден од УВР - Скопје на име Маја Мицковска Бајалска, бул. "АСНОМ" бр.36/1-6, Скопје. (45819)
- Пасош бр.1123184, издаден од УВР-Скопје на име Стевковска Анастасија, Скопје. (45875)
- Пасош бр. 1347247, издаден од УВР - Скопје на име Јовановска Мира, Скопје. (45876)
- Пасош бр.126369, издаден од УВР - Скопје на име Черепналковска Роксанда, Скопје. (45877)
- Пасош бр.1177415, издаден од УВР-Куманово на име Петрушевски Виктор, Куманово. (45879)
- Пасош бр. 326548, издаден од УВР - Скопје на име Марковиќ Елизабета, ул. "Народни херои" бр.23/33-11, Скопје. (45887)
- Пасош бр.742372, издаден од ГУВР-Скопје на име Рамис Нуши, с.Крушопек, Скопје. (45890)
- Пасош бр.1049036, издаден од ГУВР - Скопје на име Димитров Димитар, ул. "Вич" бр.2/1/20, Скопје. (45891)
- Пасош бр.1049037, издаден од ГУВР - Скопје на име Димитрова Ница, ул. "Вич" бр.2/1/20, Скопје. (45895)
- Пасош бр. 1047768/97, издаден од УВР - Тетово на име Кадрија Харис, с. Речица, Тетово. (46098)
- Чекови бр.3155684 и 3155685, од тековна сметка бр.01464607, издадени од КИБ - Куманово на име Костиќ Лидија, ул. "Н.Револуција" бр.115, Куманово. 45816
- Чекови од бр.5056842 до 5056852, од тековна сметка бр. 24347, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Златановски Томислав, Скопје. (45870)
- Чекови од бр.0160000120301 до 0160000120313, од тековна сметка бр.02771596, издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Ципрова Здравка, Скопје.

Чекови бр. 3181272 и 3181273, од тековна сметка бр.06575521, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Секуловска Каљопи, Скопје.

Работна книшка на име Тодоровски Оливер, Скопје.

Работна книшка на име Бојаџиски Антонио, Скопје.

Работна книшка на име Јасенка Илиева Митиќ, Скопје. (45754)

Работна книшка на име Монеvsка Надежда, Скопје.

Работна книшка на име Јакимовски Игор, Куманово.

Работна книшка на име Пешевска Катерина, ул. "Перо Чичо" бр.3, Куманово. (45787)

Работна книшка на име Суат Суљемани, с. Отља, Куманово. (45788)

Работна книшка на име Радески Влатко, Охрид. 45790

Работна книшка на име Зарфије Алиова, ул. "Шаин Маало" бр.10, Радивуш. (45797)

Работна книшка на име Алексоски Слободан, Тетово. (45809)

Работна книшка на име Геровски Златко, Скопје.

Воена книшка на име Рамадановски Беадин, Скопје.

Свидетелство за 8 одделение на име Николова Сузана, с. Зрновци, Кочани. (45769)

Свидетелство за 8 одделение на име Јаготка Стоименова, с. Зрновци, Кочани. (45771)

Свидетелство за 8 одделение на име Ангелова Магда с. Зрновци, Кочани. (45772)

Свидетелство на име Кенан Ајфази, с. Опае, Куманово. (45773)

Свидетелство од 5 одделение на име Јашари Назиф, с. Моране, Скопје. (45779)

Свидетелство за 8 одделение на име Пешова Веселка, с. Видовиште, Кочани. (45780)

Свидетелство за 8 одделение на име Стојанов Бранко, с. Мојанци, Кочани. (45781)

Свидетелство на име Сафет Исени, с. Слупчане, Куманово. (45784)

Свидетелство за 4 одделение на име Ајровиќ Изудина, Прилеп. (45803)

Свидетелство за 4 одделение на име Ајровиќ Зарифа, Прилеп. (45804)

Свидетелство за 8 одделение на име Ајровиќ Јасмина, Прилеп. (45805)

Свидетелство за 4 одделение на име Шакировиќ Миле, Прилеп. (45806)

Свидетелство на име Папучкоска Верица, с. Кривогаштани, Прилеп. (45807)

Свидетелство на име Аслани Јетула, с. Групчин, Тетово. (45814)

Свидетелство на име Јетон Надире, с. Чајле, Гостивар.

Диплома на име Атанасовска Новакова Таска, ул. "М. Тито" бр.82, Велес. (45798)

Книшка на име Шабани Арсим, с. Зајас, Кичево. 45776

Здравствена легитимација на име Николовска Лиџија, ул. "Ж.Ј.Шпанац" бр.60, Битола. (45799)

Здравствена легитимација на име Медиха Мемедовска, ул. "Срем" бр.19, Битола. (45800)

Здравствена легитимација на име Бајрамоски Амет, с. Житоше, Крушево. (45808)

Даночна картичка на име Горгиоска Калја, Прилеп.

Даночна картичка бр. 4030998343969, издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Реал Шпед", Скопје.

Чекови бр.5394252, 5394253 и 5394254, од тековна сметка бр.2013742, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Данаиловска Богдана, Скопје. 45414

Чекови бр. 5067679 и 5067680, од тековна сметка бр. 13174880, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николоски Милчо, Скопје. (45415)

Чекови бр. 24684201, 24719375, 24719376 и 24719377, од тековна сметка бр. 911735, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Данаиловски Лазар, Скопје.

Чекови од бр. 3211194 до 3211197, од тековна сметка бр.457725, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Родна, Скопје. (45423)

Чекови од бр. 5354931 до 5354934, од тековна сметка бр. 6927172, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Угриноска Веселинка, Скопје. (45547)

Работна книшка на име Незир Касуми, с.С.Коњари, Скопје. (45421)

Работна книшка на име Петрова Марика, ул. "Тоше Саздов" бр.20, Велес. (45434)

Работна книшка на име Димов Јанко Сашо, ул. "Пано Калаџиски" бр.14, Неготино. (45435)

Работна книшка на име Бохри Дашмир, Струга. 45438

Работна книшка на име Ајри Мемет, с.Идризово, Скопје. (45452)

Работна книшка на име Зоран Димитриески, Тетово.

Работна книшка на име Билали Феријах, Тетово.

Работна книшка на име Петревска Маја, Скопје. 45471

Работна книшка на име Крстова Благица, ул. "Шукри Шаин" бр.14, Кочани. (45483)

Работна книшка на име Нашевски Трајко, ул. "Б. Илиевски-Гуле"-16/1/3, Куманово. (45486)

Работна книшка на име Лрстиќ Софа, с.Д.Коњаре, Куманово. (45488)

Работна книшка на име Ташковска Оливера, с. Трпејца, Охрид. (45491)

Работна книшка на име Бојчевски Петре, ул. "Б. Миладинови" бр.314, Тетово. (45517)

Работна книшка на име Кефер Туфан, с.Трново, Гостивар. (45537)

Работна книшка на име Џемајлов Фаик, с. Кондово, Скопје. (45538)

Работна книшка на име Илиевски Жарко, Скопје.

Работна книшка на име Борче Секуловски, с. Горно Лисиче, Скопје. (45669)

Воена книшка на име Апостолски Драги, Скопје.

Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Марика, ул. "Тоше Саздов" бр.20, Велес. (45440)

Свидетелство на име Вељанов Методи, ул. "Неретва" бр.39, Велес. (45441)

Свидетелство за 8 одделение на име Ристески Живко с. Дебреште, Прилеп. (45446)

Свидетелство на име Јакупи Насер, с.Бузалково, Велес. (45473)

Свидетелство за 4 година алатничара на име Горгив Станчо, с. Полаки, Кочани. (45479)

Свидетелство на име Селим Абази, Тетово. (45523)

Свидетелство на име Мустафаи Тасим, с.Челопек, Тетово. (45526)

Свидетелство на име Илјази Игбале, с.Челопек, Тетово. (45529)

Свидетелство на име Лутфије Бахтјари, с.Челопек, Тетово. (45532)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Иднина"-Скопје на име Ајрис Мемет, Скопје. (45534)

Диплома бр.365, издадена од Машински факултет - Скопје на име Филовски Стојан, с.Миравци, Гевгелет.

Диплома на име Махмуди Бурим, с.Калишта, Струга.

Диплома на име Фиданоски Горѓе, с.Велебрдо, Гостивар. (45508)

Здравствена легитимација на име Ружица Митева, с. Трипатанци, Пробиштип. (45439)

Здравствена легитимација на име Котевска Зора, ул. "Д.Х.Димов" бр.11, Битола. (45443)

Здравствена легитимација на име Кулески Горанчо, ул. "Архимедова" бр.52, Прилеп. (45445)

Здравствена легитимација на име Алиоска Зурије, с. Алданци, Крушево. (45447)

Книшка на име Јосифов Венцо, Штип. (45503)

Здравствена легитимација на име Јанковска Костадинка, Крушево. (45513)

Здравствена легитимација на име Фаик Рушители, Тетово. (45521)
 Даночна картичка бр.4027998123011 на име ДООЕЛ "Лион Илија", Струмица. (45433)
 Даночна картичка бр.4027993109355 на име "Интер Еврогенекс" ДООЕЛ, с.Ново Село, Струмица. (45472)
 Даночна картичка бр. 4030993132269, издаден од У-права за приходи Скопје на име "Миргон", Скопје.
 Чекови на име Ратка Симјаноска, с.Брвеница, Тетово.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/583 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:
 - 2.1. Леб, буреќ, крофни, еклери, пишошки, банички, млечна кифла и штрудла за гарнизон Скопје.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:
 - техничко-технолошки бонитет,
 - економско финансиски бонитет,
 - расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
 - менаџерски способности,
 - искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
 - нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрања за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
 - документ за регистрација за вршење на нивната дејност.
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.
2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архива во Министерството за одбрана најдоцна до 26. 12. 2000 година или на денот на јавното отворање.
3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 27. 12. 2000 година, со почеток во 10,00 ча-

сот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавно отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/282-384.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и член 17 став 2 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/00 ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИДЕЕН, ГЛАВЕН И ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТОТ - "БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА" (ЈУГОБАНКА)

1. НАБАВУВАЧ

Министерство за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејностите за проектирање и инженеринг.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Изготвување на инвестиционо-техничка документација - Идеен, Главен и Изведбен проект за објектот - "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југобанка"), согласно Проектната програма.
 Предметот на набавката е неделив.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- назив на понудувачот;
- вкупна цена за изработка на идејниот, главниот и изведбениот проект (со засметан данок на додадена вредност и други давачки) искажана во денари;
- рок на изработка на инвестиционо-техничката документација искажан во календарски денови сметано од денот на склучувањето на договорот, одделно за Идејниот, Главниот и Изведбениот проект;
- начин на плаќање (одложено или авансно плаќање, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот);
- и рок на плаќање.

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на начин како што е погоре предвидено, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата
 - извод од судската регистрација на дејноста;
 - документ за бонитет од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на

документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- документот за бонитет на странското правно или физичко лице треба да биде доставен согласно со член 22, став 3 од Законот за јавните набавки;

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација;

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да се достават во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија и да се достават на македонски јазик.

5.2. Документи со кои понудувачот согласно со член 23, став 1 од Законот за јавните набавки ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој ја носи ознаката "документација"

- референтна листа на проектирани и изведени административни објекти со приложени проекти и фотографии;

- кадровска структура со список на назначени проектантанта по одделни фази (име и презиме, степен на стручна подготовка, доказ за нивната стручност за извршување на работи предмет на оваа набавка, дипломи, сертификати и сл.);

- изјава од стручните лица за учество во изработката на инвестиционо-техничка документација.

Списоците треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	35 поени;
- досегашно искуство на понудувачот и кадровска структура	35 поени;
- рок на изработка	20 поени;
- начин и рок на плаќање	10 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои кои не е приложена бараната придружна документација (наведена во точките 4 и 5 од огласот) ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица "Даме Груев" број 14 или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или на лице место да се предадат на Комисијата за јавни набавки најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Тендерската документација понудувачите ќе можат да ја подигнуваат од денот на објавувањето на отворениот повик бр. 7/00, секој работен ден од 8,00 до 15,00 часот во Министерството за финансии во Скопје,

на III кат во канцеларија бр 11, со уплата на надоместок во износ од 3 000,00 денари.

Понудувачите можат да извршат увид на објектот по претходен договор со набавувачот.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 29.12.2000 година, во 11,00 часот во просториите на Министерството за финансии, ул. "Даме Груев", бр. 14, Скопје, II кат-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 106-431 и 106-131.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/00 ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР-ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ - "БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА" (ЈУГОБАНКА)

1. НАБАВУВАЧ

Министерство за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

Праќа да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејностите за проектирање и инженеринг.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Извршување на работите на главен организатор-инженеринг за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на објектот - "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југобанка").

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- назив на понудувачот;

- вкупна цена за извршување на работите на главен организатор-инженеринг за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на објектот "Банка за надворешна трговија", поранешна "Југобанка" (со засметан данок на додадена вредност и други давачки) искажана во денари;

- програма за организација и план за извршување на работите главен организатор-инженеринг (работи кои понудувачот ќе ги врши во име и за сметка на инвеститорот-набавувачот);

- организациона поставеност на тимот кои ќе ги води и реализира работите на Главен организатор-инженеринг за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на објектот - "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југобанка") со име и презиме и степен на стручна подготовка на членовите на тимот;

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите на тимот дека нема да учествуваат во изготвувањето на инвестиционо-техничка документација, односно во изработката на Идејниот, Главниот и Изведбениот проект за објектот - "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југобанка");

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите на тимот дека нема да учествува во изведбените работи на објектот - "Банка за надворешна трговија" (по-

ранешна "Југобанка") ниту како изведувачи, ниту како подизведувачи;

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите на тимот дека нема да учествува во својство на инвеститорски надзор над работите извршени на објектот - "Банка за надворешна трговија" (поранешна "Југобанка");

- изјава потпишана од понудувачот и од членовите на тимот дека ќе ги застапуваат интересите на инвеститорот, односно дека ќе работат во име и за сметка на инвеститорот и дека ќе одговараат за штетите кои би настанале доколку: доверените работи ги извршуваат несвесно, непрофесионално и нечесно; доколку стапат во преговори со изведувачот на работите на штета на инвеститорот, доколку не ги спроведуваат техничките и други прописи и стандарди за градба и проектирање како и за секое друго отстапување од договорените работи, а на штета на инвеститорот.

- начин на плаќање (одложено или авансно плаќање, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот); и

- рок на плаќање.

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведените податоци, односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на начин како што е погоре предвидено, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата

- извод од судската регистрација на дејноста;

- документ за бонитет од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- документот за бонитет на странското правно или физичко лице треба да биде доставен согласно со член 22, став 3 од Законот за јавните набавки;

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација;

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да се достават во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија и да се достават на македонски јазик.

5.2. Документи со кои понудувачот согласно со член 23, став 1 од Законот за јавните набавки ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој ја носи ознаката "документација"

- референтна листа на извршени работи, што се предмет на оваа набавка заверена и потпишана од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|-----------|
| - цена | 40 поени; |
| - квалитет (програма за организација и план за извршување на работите главен организатор инженеринг, односно работи кои понудувачот ќе ги врши во име и за сметка на инвеститорот-набавувачот | 40 поени; |
| - начин и рок на плаќање | 10 поени; |
| - кадровска способност и досегашно искуство на понудувачот | 10 поени. |

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како неблаговремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кон кои не е приложена бараната придружна документација (наведена во точките 4 и 5 од огласот) ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица "Даме Груев" број 14 или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или на лице место да се предадат на Комисијата за јавни набавки најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

Тендерската документација понудувачите ќе можат да ја подигнуваат од денот на објавувањето на отворениот повик бр. 8/00, секој работен ден од 15,00 до 15,00 часот во Министерството за финансии во Скопје, на III кат во канцеларија бр. 11, со уплата на надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Понудувачите можат да извршат увид на објектот по претходен договор со набавувачот.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 29.12.2000 година, во 09,30 часот во просториите на Министерството за финансии, ул. "Даме Груев", бр. 14, Скопје, II кат-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 106-431 и 106-131.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11-2-1186/1

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална политика, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Избор на најповолен понудувач за набавка на пакет-опрема за новороденчиња со содржина дадена во спецификацијата.

1.3. Производите треба да бидат изработени од вид на материјал, димензии и квалитет според спецификацијата која може да се подигне на адреса назначена во точка 1.1.

1.4. Понудата треба да се однесува на целата содржина на пакет-опремата.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

а) Име, адреса и седиште на понудувачот;

б) Понудата треба да ја содржи цената на целата содржина на пакет-опремата со пресметана царина и

данок како и транспортни трошоци и вкупната цена на целата набавка;

- в) Начин на плаќање;
- г) Рок на испорака.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

3.1. Предмет на набавка се 12.500 пакети годишно со динамика на месечна испорака франко одделенија на Министерството за труд и социјална политика, што ќе биде прецизирано во спецификацијата. Со понудата понудувачите задолжително треба да достават еден примерок од спакувана пакет-опрема запечатена во кутија со назначена адреса.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|----------|
| 4.1. Цена на чинење | 40 бода; |
| 4.2. Квалитет | 30 бода; |
| 4.3. Рок на испорака | 10 бода; |
| 4.4. Начин на плаќање | 10 бода; |
| 4.5. Естетски и функционални карактеристики | 10 бода. |

Бројот на поените ќе се дели според квалитетот сразмерно на бројот на понудите при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24, 29 и 55 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи.

5.2. Извод од судската регистрација на дејноста (копије заверено од нотар).

5.3. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

5.4. Банкарска гаранција во висина не помала од 5% од вкупната вредност на набавката.

5.5. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од суд во оригинал или копија заверена од нотар.

5.6. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејноста од суд.

5.7. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е до денот и часот на отворање на понудата.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки преку пошта или архивата на набавувачот.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Министерство за труд и социјална политика - сектор за население, популациона политика и општествена заштита за децата, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје.

6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и нема да бидат изработени според барањето за прибирање на понуди, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

6.5. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

6.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.01.2001 година во 12 часот во просториите на Министерството за труд и социјална политика, бул. "Кочо Рацин" бр. 14 блок IX - Скопје.

6.7. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 114-190 или 114-460.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-3/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ДЕБЕЛИ ЛИМОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-3/2001 е ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на дебели лимови според следната спецификација:

	Квалитет	δ (мм)	Количина (кг.)
1.	Ч 0361	20	50.000
2.	Ч 0361	50	180.000
3.	Ч 0361	60	240.000
4.	Ч 0361	80	170.000

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на лимовите дадени во спецификацијата.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена по тон и вкупните цени за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки - ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во УСА\$.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет и решение за регистрација на ДДВ, кој ги издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- список на главни испораки на лимовите (дадени во спецификацијата), во последните три години со датуми, количини и примачи.

Документацијата треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- цена на чинење.....50 поени;
- начин на плаќање.....30 поени;
- рок на испорака.....20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 01. 2001 година, во 11, 00 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок како и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кој ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-9/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-9/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на огноотпорни материјали за потребите на РЕК Битола, во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост табелата која се доставува како тендер документацијата со единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во дем. со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испорака) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

- 4.1. Цена 70 поени;
- 4.2. Начин на плаќање 30 поени;

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на

Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.01.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-10/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МИНЕРАЛНА ВОЛНА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-10/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е: минерална волна на меркур плетиво и густина 100 кг./1м³ за РЕК Битола, и тоа:

	Вкупна количина	1 испорака до 1.4.2001	2 испорака до 1.6.2001	3 испорака до 1.7.2001
Волна минерална δ=50мм	800 м ²	300 м ²	300 м ²	200 м ²
Волна минерална δ=80мм	2000 м ²	1000 м ²	500 м ²	500 м ²
Волна минерална δ=100мм	5000 м ²	2700 м ²	1200 м ²	1100 м ²

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки - ако набавката е од странство) на паритет (нагласен во понудата) ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ, со посебно исказан ДДВ.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката кој е наведен во повикот.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испораки) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- 4.1. Цена 70 поени;
4.2. Начин на плаќање 30 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.01.2001 година, во 13 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-11/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЗАПТИВНИ ПРСТЕНИ И ПЛЕТЕНИЦИ ЗА ВЕНТИЛ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-11/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на заптивни прстени и плетеници за вентили за потребите на РЕК Битола - Термоелектрана, во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат соба бр. 3 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачот да достави решение за регистрација, согласно Законот за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испораки) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

4.1. Квалитет.....	30 поени;
4.2. Цена.....	30 поени;
4.3. Начин на плаќање.....	15 поени;
4.4. Рок на испорака.....	25 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.01.2001 година, во 10 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-12/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЗАПТИВНИ ПЛЕТЕНИЦИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-12/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на заптивни плетеници за потребите на РЕК Битола - Термоелектрана, во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат соба бр. 3, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачот да достави решение за регистрација, согласно Законот за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испораки) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 4.1. Квалитет..... | 30 поени; |
| 4.2. Цена..... | 30 поени; |
| 4.3. Начин на плаќање..... | 15 поени; |
| 4.4. Рок на испорака..... | 25 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.01.2001 година, во 13 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-13/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-13/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на лежишта за потребите на РЕК Битола-Термоелектрана, во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 3 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени и фиксна вкупна цена на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ. со посебно искажан ДДВ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија.

ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудите со пропратна документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудувачот да достави решение за регистрација, согласно Законот за ДДВ.

3.6. Сите документи треба да се оригинали или заверени копии верни на оригиналот (освен списокот на испораки) и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

4.1. Квалитет	35 поени;
4.2. Цена	30 поени;
4.3. Начин на плаќање	15 поени;
4.4. Рок на испорака	20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.01.2001 година, во 10 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци,

подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-5823/1 од 05.12.2000 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик бр. 5/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.

- Предмет на јавниот повик бр. 5/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите за прибирање на понуди за утврдување на ценовник и можни носители на набавка за вршење на следните услуги:

1.1. Тековно и инвестиционо одржување на станбениот и деловниот простор со кој стопанисува Јавното претпријатие;

1.2. Обврски во гарантен рок за сметка на изведувачот.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

- Отворање на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

- Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикани да достават понуди за утврдување ценовник за вршење услуги од точка 1.1. и точка 1.2. од општите одредби.

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки);

- економско-финансиски бонитет - оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки);

- расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката;

- список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи;

- договор за заеднички настап или список на подизведувачи;

- референци;

- список на стручен кадар;
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност;

- документ за регистрација;
- изјава за избор на Подрачна единица (или подрачни единици), од точка 2.1. до точка 2.14. за извршување на работите предмет на ценовникот.

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 2.1. ПЕ-Скопје; | 2.8. ПЕ-Прилеп; |
| 2.2. ПЕ-Куманово; | 2.9. ПЕ-Велес; |
| 2.3. ПЕ-Тетово; | 2.10. ПЕ-Гевгелија; |
| 2.4. ПЕ-Кичево; | 2.11. ПЕ-Струмица; |
| 2.5. ПЕ-Струга; | 2.12. ПЕ-Штип; |
| 2.6. ПЕ-Охрид; | 2.13. ПЕ-Кочани; |
| 2.7. ПЕ-Битола; | 2.14. ПЕ-Кавадарци. |

Изјава за избор на видови на работи (од содржината на ценовникот) што ќе ги изведува понудувачот, со изборот за подобен понудувач.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката ("не отворај"), како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, адреса ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае 15 (петнаесет), дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во едно друго гласило.

- Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република Македонија на ул. "Орце Николов" бр. 138, барака 3, соба бр. 313, телефон 136-183/33.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 96/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на средства за хигиена.

1.3. Спецификацијата со количества и видови на материјалите што се предмет на набавка додадени се во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во архивата при Клиничкиот Центар.

1.5. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавните набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на понудувачот,
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со сите давачки, ф-ко корисник,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака, исклучиво според динамика утврдена од страна на нарачателот,
- производител,
- сертификат за квалитет,
- квалитетот да одговара на Правилникот за здравствена исправност на предметите за широка употреба и стандарди на МКС,
- список на слични испораки во претходен период,
- рок на важност на понудата,
- можност за поделба на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- решение за вршење на дејност,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет) издаден од носителот на платниот промет-оригинал или заверена копија од страна на нотар, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98),

- доказ, извод од судска евиденција дека не е во стечај и дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараните документи треба да се достават во оригинал или во копија заверена од страна на нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 11.01.2001 година, во 11,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- | | |
|--------------------|------------|
| - цена | - 40 бода, |
| - квалитет | - 20 бода, |
| - рок на испорака | - 20 бода, |
| - начин на плаќање | - 20 бода. |

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 11.01.2001 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 11. 01.2001 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат изработени според тендерската документација, условите од овој повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-773.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2000 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 2000 година во однос на октомври 2000 година е 0.020.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.080.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 2000 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.093.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на ноември 2000 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1999 година е 0.055.

Бр. 22-105/13 Директор,
12 декември 2000 година Светлана Антоновска, с.р.
Скопје

СОДРЖИНА

	Страница
3232. Одлука за начинот и постапката за распределување на становите изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи"	5519
3233. Одлука за предвремен откуп на обврзниците издадени за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните....	
3234. Одлука за изменување на Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.....	
3235. Одлука за определување највисоки цени на одделни услуги во производството и дистрибуцијата на вода и одведување на отпадни води.....	
3236. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид "Димитар Влахов"-Скопје.....	
3237. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	
3238. Решение за изменување на Решението за пренесување на правото на сопственост на недвижен имот од Република Македонија на општина Свети Николе врз основа на спроведен делбен биланс, бр. 23-257/94 од 8. 02. 2000 година.	
3239. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за превоз на другите избрани и именувани лица во Републиката.....	
3240. Решение за издавање одобрение на долгорочни хартии од вредност.....	
3241. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 85/2000 од 22 ноември 2000 година.....	
3242. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	
3243. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	
3244. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец ноември 2000 година.....	

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељокин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.